

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 131 Год. LXVI

Петок, 1 октомври 2010

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2662. Одлука за начинот на наплата на износот за "Детска недела" во времето од 4.10.2010 до 10.10.2010 година.....	2	2667. Правилник за условите за движење на пратките на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во листа V дел A секција 2(*).....	13
2663. Решение за престанување на службата на нотарот.....	2	2668. Правилник за временски периоди и начинот на вршење на фитосанитарна инспекција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во листа V дел A секција 1 и листа V дел A секција 2(*).....	14
2664. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети(*).....	3	2669. Правилник за пасоши за растенија(*).....	24
2665. Правилник за начинот на водење на евиденција, начинот на спроведување на проверките на здравјето на растенијата, содржината и начинот на известување за податоците за производство, преработка, промет со растенија, растителни производи и други објекти и предмети(*).....	6	2670. Правилник за мерките и начинот на спроведување на мерките за уништување или отстранување на штетните организми и мерките и начинот на спроведување на дезинфекција, дезинсекција или дератизација на штетните организми(*).....	37
2666. Правилник за поблиските критериуми за утврдување на малите производители или преработувачи и локалните пазари(*).....	12	2671. Правилник за начинот на вршење на фитосанитарната инспекција при увоз на пратки од листата V дел B секција 1(*)...	48

	Стр.		Стр.
2672. Правилник за мали количества на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, вклучувајќи и прехранбени производи(*).....	50	на Народната банка на Република Македонија.....	51
2673. Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки во 2010 година		2674. Одлука за измена на Планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година.....	51
		2675. Решение за почеток со работа.....	51
		Огласен дел	1-28

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2662.

Врз основа на член 125 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2000, 17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 83/2009 и 156/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.09.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА ИЗНОСОТ ЗА "ДЕТСКА НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 4.10.2010 ДО 10.10.2010 ГОДИНА

Член 1

За време на траењето на "Детска недела" се плаќа посебен износ:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации - 5,00 денари.
2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи - 2,00 денари.
3. На секој влезен билет на спортски натпревари и други спортски приредби - 5,00 денари.
4. На секој продаден возен билет во железничкиот и автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 5,00 денари.
5. На секој продаден возен билет во авионскиот сообраќај - 50,00 денари.
6. На секој продаден облик на електронски музички и видео запис, видео касета и друго - 5,00 денари.

Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите културни манифестации организирани од страна на ученици и студенти во јавни установи.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5659/1
28 септември 2010 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

2663.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02 и 82/08) и член 14 став (1) точка в) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08 и 139/09), министерот за правда, на ден 17.09.2010 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ

1. На нотарот Ристо Тома Лијаковски од Скопје му престанува службата нотар по негово барање.
2. Решението влегува во сила на 1 октомври 2010 година.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Со решение бр. 04-1149/1 од 23.04.1998 година на министерот за правда, лицето Ристо Тома Лијаковски е именуван за нотар за вршење на нотарски работи на подрачјето на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Нотарот Ристо Лијаковски од Скопје до министерот за правда достави барање бр. 09-3440/1 од 7.09.2010 година за траен престанок на службата нотар по негово барање.

Министерот за правда постапувајќи по поднесеното барање за престанување на службата на нотарот, оцени дека истото е основано поради што одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна од ова решение може со тужба да поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 09-3440/2
17 септември 2010 година
Скопје

Министер за правда,
Михајло Маневски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**
2664.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за здравје-то на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
ПРЕРАБОТУВАЧИ, УВОЗНИЦИ И ДИСТРИБУТЕ-
РИ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ
И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети.

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 за заштитните мерки против воведување во Заедницата на организми штетни за растенијата или растителните производи и против нивното ширење во Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ на 8 Мај 2001 година, број 32001L0033; изменета и дополнета со Директивата бр.2002/28/ЕЗ од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2002/89/ЕЗ од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со Директивата бр.2003/22/ЕЗ од 24 март 2003 година, број 32003L0022; изменета и дополнета со Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 од 14 април 2003 година, број 32003R0806; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 година, број 32003L0047; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/116/ЕЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и дополнета со Директивата бр.2004/31/ЕЗ од 17 март 2004 година, број 32004L0031; изменета и дополнета со Директивата бр.2004/70/ЕЗ од 28 април 2004 година, број 32004L0070; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 28 февруари 2005 година, број 32005L0015; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2006/14/ЕЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/ЕЗ од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/ЕЗ од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/ЕЗ од 27 јуни 2008 година, број 32008L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2008/109/ЕЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2009/7/ЕЗ на 10 февруари 2009 година, број 32009L0007; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2009/118/ЕЗ на 9 септември 2009 година, број 32009L0118; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2009/143/ЕЗ од 26 ноември 2009 година, број 32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2010/1/ЕУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001; Директивата на Комисијата бр.1992/90/ЕЗ од 3 ноември 1992 година за утврдување на обврските кои се однесуваат на производителите или увозниците на растенија, растителни производи и други објекти и за утврдување на деталите за нивна регистрација, број 31992L0090; Директивата на Комисијата бр.1993/50/ЕЗ од 24 јуни 1993 година за определување на одредени растенија кои не се во Анекс V дел А од Директивата на Советот бр.77/93/ЕЗ, чии производители или складишта, дистрибутивни центри во производните зони на вакви растенија, треба да бидат внесени во службен регистар, број 31993L0050.

Член 2

Регистарот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети (во натамошниот текст: Регистар) се води во форма на книга со тврди корици во зелена боја, на евиденциски листови во бела боја со А3 формат кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.

Член 3

(1) На предната страна на корицата на книгата со златна боја е втиснат грбот на Република Македонија, а под него се впишани зборовите: „Република Македонија“, „Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство“, „Фитосанитарна управа“, „Регистар на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети“.

(2) Евиденциските листови ги содржат следните податоци:

- 1) реден број на запишување;
- 2) единствен регистарски број (шестоцифрен) на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери (во натамошниот текст: сопственик) кој се користи за идентификација;
- 3) име, презиме и адреса на сопственикот на растенија или назив и седиште на трговското друштво;
- 4) статус на сопственикот (правна и организациска форма);

- број од Централен регистар на трговското друштво и даночен број;

5) матичен идентификациски број кој се однесува на секое место на производство (МИБ), при што место на производство е:

- земјоделско или шумско стопанство на кое Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство му доделува идентификациски број на земјоделското или шумско стопанство (ЗМС - МИБ) во согласност со прописите кои ги уредува единствениот регистар на земјоделски стопанства,

- производна единица од земјоделско или шумско стопанство со доделен (ФИТО - МИБ) идентификациски број, или

- други локации каде сопствениците како правни или физички лица, внесени во регистарот вршат активности и им бил доделен ФИТО - МИБ идентификациски број.

Место на производство може да има повеќе одвоени единици на производство, а единица на производство е затворен имот или група на земјишта што претставува посебна производна целина.

Ако земјоделското стопанство пријави дејност како кооперант, таквото стопанство во Регистарот се запишува како производна поединица во состав на кооперациското место на производство.

6) Катастарска општина на местото на производство, место викано и број на катастарска парцела;

7) Вид на дејност кои ги врши сопственикот, и тоа:

- производство, преработка, складирање и дистрибуција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листа V дел А секција 1 и 2 наменети за движење;

- увоз на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листа V дел Б секција 1 и 2;

- производство, продажба, складирање и дистрибуција на:

- кртоли на компир за продажба *Solanum tuberosum* L., плодови од растенијата од родовите *Citrus* L., *Fortunella Swingle*; *Poncirus Raf* и нивни хибриди,

- производство и продажба на растенија *Rhododendron* spp. (освен *Rhododendron simsii* Planch), *Viburnum* spp., *Camellia* spp. и *Castanea* Mill.,

- сите производители на семенски компир и за растенијата за садење од родовите: *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf* и нивни хибриди, *Amelanchier* Med.,

Chaenomeles Lindl, Cotonaester Ehrh; Crataegus L; Cydonia Mill; Eriobotrya Lindl ; Humulus L; Malus Mill; Mespilus L; Photinia davidiana (Dcne.), Prunus L; Pyracantha Roem; Pyrus L; Sorbus L; Stranvarsia Lindl; и Vitis L.;

8) земјоделско земјиште кое се користи по парцели и вид на користење (статус на земјоделско земјиште сопственик или под наем);

9) евиденциски број на лицето одговорно за здравјето на растенијата; и

10) лицето одговорно за здравјето на растенијата име и презиме или назив на фирмата.

(3) Содржината на Регистарот е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

- (1) Регистарот се води во пишана и електронска форма.
- (2) Во евиденциските листови од Регистарот се внесуваат податоците од член 3 став (2) на овој правилник, како и сите промени кои ќе настанат по извршеното запишување.


Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-63/7
30 август 2010 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА

РЕГИСТАР

на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети

Регистар на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети

1.Реден број	2.Единствен регистарски број на сопственикот	3.Сопственик на растенијата: име и презиме и адреса или назив и седиште на трговското друштво	4.Статус на сопственикот (правна и организациона форма) - број од Централен регистар на трговското друштво и даночен број	5.Матичен идентификациски број кој се однесува на секое место на производство (МИБ), - земјоделско или шумско стопанство (ЗМС- МИБ), - производна единица од земјоделско или шумско стопанство (ФИТО- МИБ), и - други локации	6.- КО, МВ, КП (катастарска општина, место викано и катастарска парцела)	7.Вид на дејност кои ги врши сопственикот - производство, преработка, складирање и дистрибуција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листа У дел А секција 1 и 2; -увоз на растенија, растителни производи и предмети од Листа и предмети од Листа В дел Б секција 1 и 2; -производство, продажба, складирање и дистрибуција на: - кртоли на компир за продажба <i>Solanum tuberosum</i> L -плодови од растенијата од родовите <i>Citrus</i> L; <i>Fortunella</i> Swingle; <i>Poncirus</i> Raf и нивни хибриди, - производство и продажба на растенија <i>Rhododendron</i> spp. (освен <i>Rhododendron simsii</i> Planch), <i>Viburnum</i> spp., <i>Camellia</i> spp. и <i>Castanea</i> Mill. - сите производители на семенски компир и за растенијата за садење од родовите: <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и нивни хибриди, <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl, <i>Cotoneaster</i> Ehrh; <i>Crataegus</i> L; <i>Cydonia</i> Mill; <i>Eriobotrya</i> Lindl ; <i>Humulus</i> L; <i>Malus</i> Mill; <i>Mespilus</i> L; <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.), <i>Prunus</i> L; <i>Pyracantha</i> Roem; <i>Pyrus</i> L; <i>Sorbus</i> L; <i>Stranvarsia</i> Lindl; и <i>Vitis</i> L;	8.Земјоделско користење кое се користи по парцели и вид на користење (статус на земјоделско сопственик или под наем)	9.Евиденциски број на лицето одговорно за здравјето на растенијата	10.Лице одговорно за здравјето на растенијата – име и презиме или назив на фирмата
--------------	--	---	--	---	--	--	--	--	--

2665.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за здравје-то на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА,
НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕР-
КИТЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА, СОДР-
ЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА
ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБО-
ТКА, ПРОМЕТ СО РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ
ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ(*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција, начинот на спроведување на проверките на здравјето на растенијата, содржината и начинот на известување за податоците за производство, преработка, промет со растенија, растителни производи и други објекти и предмети.

Член 2

(1) Лицето одговорно за здравјето на растенијата, евиденцијата за производство, преработка и промет со растенија, растителни производи и други објекти и предмети ја води во пишана и електронска форма со дневен внес на сите податоци за извршеното производство, преработка и промет со растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои ги купува за складирање или садење во простории, кои ги произведува или нуди за продажба.

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата на Советот бр.2000/29/EЗ од 8 мај 2000 за заштитните мерки против воведување во Заедницата на организми штетни за растенијата или растителните производи и против нивното ширење во Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2001/33/EЗ на 8 Мај 2001 година, број 32001L0033; изменета и дополнета со Директивата бр.2002/28/EЗ од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/36/EЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2002/89/EЗ од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со Директивата бр.2003/22/EЗ од 24 март 2003 година, број 2003L0022; изменета и дополнета со Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 од 14 април 2003 година, број 32003R0806; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/EЗ на 4 јуни 2003 година, број 32003L0047; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2003/116/EЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и дополнета со Директивата бр.2004/31/EЗ од 17 март 2004 година, број 32004L0031; изменета и дополнета со Директивата бр.2004/70/EЗ од 28 април 2004 година, број 32004L0070; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2004/102/EЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/EЗ од 28 февруари 2005 година, број 32005L0015; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/16/EЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/77/EЗ од 11 ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/EЗ од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/EЗ од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 2008 година, број 32008L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2009/7/EЗ на 10 февруари 2009 година, број 32009L0007; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2009/118/EЗ на 9 септември 2009 година, број 32009L0118; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 2009 година, број 32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2010/1/EУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001; Директивата на Комисијата бр.1992/90/EЗ од 3 ноември 1992 година за утврдување на обврските кои се однесуваат на производителите или увозниците на растенија, растителни производи и други објекти и за утврдување на деталите за нивна регистрација, број 31992L0090.

(2) Во евиденцијата од став (1) на овој член лицето одговорно за здравјето на растенијата внесува и податоци за:

- видовите (сорти) на растенија, растителните производи и други објекти и предмети, нивниот степен на одгледување и нивното потекло;
- редовна визуелна проверка на здравствената состојба на растенијата, растителните производи, вклучувајќи времето и опсегот на прегледот за утвдената здравствена состојба;
- употреба на производи за заштита на растенијата;
- прометот со растенија, кои ги купува за складирање или садење, или кои ги нуди на продажба; и
- местото на производство, согласно ажурираниот план на местата каде што ги одгледува, произведува, складира, чува или користи растенија, растителните производи и други објекти и предмет.

Член 3

Лицето одговорно за здравјето на растенијата проверката на здравствената состојба на растенијата ја врши со редовни визуелни прегледи на растенијата, растителните производи и други објекти и предмети, вклучувајќи и прегледи на регистрираните места на производство, со цел да открие појава на штетен организам, симптоми или други појави на растенијата, како и за производството и појавата на заболени растителни видови.

Член 4

(1) Доколку по извршениот визуелен преглед лицето одговорно за здравјето на растенијата востанови ненадејна или невообичаена појава на штетен организам, симптоми или други појави на растенијата, како и за производството и појавата на заболени растителни видови веднаш го известува фитосанитарниот инспектор, друго овластено правно лице и Фитосанитарната управа.

(2) Известувањето од став (1) на овој член, лицето одговорно за здравјето на растенијата го доставува до Фитосанитарната управа и до фитосанитарниот инспектор на образец даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Лицето одговорно за здравјето на растенијата во случај на промените на податоците кои се внесуваат во Регистарот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, треба во рок од 15 дена од денот на настанување на промените да ја извести Фитосанитарната управа со поднесување на пријава на образец кој е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(4) Лицето одговорно за здравјето на растенијата го известува фитосанитарниот инспектор за предвиденото годишно производство на секој вид на растение, растителен производ и други објекти и предмети најдоцна до 30 април секоја година или за растенија со повеќе од еден вегетациски циклус годишно, најмалку месец дена пред почетокот на производството, со поднесување на пријава за годишното производство по видови на растенија за садење, определено место на производство, по производни единици и за планирано производство и движење, на образец даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-63/8
30 август 2010 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

Известување за ненадејна или невообичаена појава на штетен организам, симптоми или други појави на растенијата, како и за производството и појавата на заболени растителни видови		
Регистриран сопственик / Странка Регистерски број: □ □ □ □ □ □ □ □	Место:	Евиденциски број на лицето одговорно за здравјето на растенијата:
	Дата:	
	Место на производство:	Лице одговорно за здравјето на растенијата: ☐ ИТНО!
I. Место на производство		
Вид на локација: ☐ производство на семенски материјал ☐ производство на земјоделски растенија ☐ останати одгледувалишта	☐ преработка ☐ складиште ☐ дистрибутивен центар ☐ продажно место ☐ друго	Адреса: Катастарска општина и број: Парцела Единица на производство и /или опис на локација (детален опис на местото на производство во м)
II. Опис		
Ботаничко име на растенијата, растителните производи:		
Сорта/ подлога		
Вид на саден материјал: Возраст/ старост:		
Вкупна количина/ површина:		
Пратка или партија (дел од пратка): Потекло:		
III. Цел на известувањето ☐ се сомневам на: ☐ латентна состојба/инфекција: ☐ друго:		
IV. Опис на симптомот (просторен распоред на растенијата, заразени делови на растенијата, опис на симптоми на болеста, први забележани симптоми)		
V. Други податоци (просторен распоред на растенија, употреба на производи за заштита на растенијата , начин на снабдување со вода, предходна култура, сегашна и идна култура)		
VI. Забелешка.		печат: Потпис на лицето одговорно за здравјето на растенијата
VII. Доставено до: ☐ ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА ☐ ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА		

ПРИЛОГ 2

БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА УПИС ВО РЕГИСТАР

ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ И ЛИЦЕТО ОДГОВОРНО ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА

I. 1. Единствен регистарски број на сопственикот Регистар:	
2. Број на решение за упис во Регистар:	
3. Дата: _____ /При прв упис пополнува Фитосанитарната управа/	
4. Службена забелешка: _____	

☐ Прв упис	☐ Изменување или дополнување	☐ Бришење
1а ☐ производител	☐ преработувач	☐ трговец/дистрибутер
1б ☐ земјоделец	☐ самостоен стопанственик	☐ правно лице
☐ /во квадратчето означете ја дејноста со X /		
II. 1. Сопственик на растенијата: _____ _____ / име и презиме / _____ / назив на фирмата / 2. Единствен матичен број на граѓанинот: _____ (пополнува физичкото лице и самостојниот стопанственик) 3. Број од Централен регистар: _____ единица во состав _____ /деловен субјект и самостоен стопанственик / 4. Даночен број: _____ 5. Адреса: улица и број: _____ 6. Општина: _____ Пошта: _____ 7. Населба: _____ 8. телефон: _____ моб: _____ 9. На адресата вршам барем една од дејностите според шифрарникот ☐ ДА ☐ НЕ 10. Дејност вршам и на други локации ☐ ДА ☐ НЕ		
III. Евиденциски број на лицето одговорно за здравјето на растенијата: _____ _____ /При прв упис пополнува Фитосанитарната управа/		
IV. 1. Лице одговорно за здравјето на растенијата: _____ _____ /име и презиме / _____ / назив на фирмата / (внесете ги податоците за лицето одговорно за здравјето на растенијата, ако тоа не е самиот сопственик) 2. Единствен матичен број на граѓанинот: _____ 3. Даночен број: _____ 4. Адреса улица и број: _____ 5. Општина: _____ Пошта: _____ 6. Населба: _____ 7. телефон: _____ моб: _____ 8. Лице одговорно за здравјето на растенијата: ☐ сопственик ☐ редовен работен однос ☐ времено вработен /по договор/ ☐ кооперација Назив на фирмата кооперант: _____ ФИТО-МИБ: _____ (пополнува ФУ) ☐ /во квадратчето со X означете ги податоците за лицето одговорно за здравјето на растенијата/		

ПРИЛОГ 2

ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ ЗА МЕСТОТО НА ПРОИЗВОДСТВО

V. Пријава на местото/единицата на производство број: _____ од вкупно _____
Одјава на местото/единицата на производство број: _____ од вкупно _____
 Број ФИТО-МИБ или ЗМС-МИБ _____
 Дата : _____

- ☐ локација на производство ☐ локација на преработка ☐ склад
☐ дистрибуциски центар ☐ продажно место
☐ /во квадратчето со X означете го видот на место на производство /

1. Адреса улица и број: _____
 2. Општина: _____ Пошта: _____
 3. Населба: _____
 4. телефон: _____ моб: _____

2. Покриен простор на адресата од точката 1, во кој се произведуваат, преработуваат, дистрибуираат, складираат, продаваат или увезуваат растенија наведени во Листа V дел A:

Вид просторија	☐ стакленик	☐ пластеник	☐ склад	☐ друго _____
КО / КП број				
Површина (м ²)				

3. Земјоделско земјиште на адресата од точката 1, на кое се произведуваат, преработуваат, дистрибуираат, продаваат или увезуваат растенија од Листа V дел A:

Вид на земјиште	☐ нива	☐ траен насад	☐ друго _____
КО / КП број			
Површина (ха, ар, м ²)			

4. Група/и на растенија, растителни производи и други објекти и предмети на кои се однесува дејноста:

☐ Саден материјал ¹ во овоштарството	☐ Саден материјал од едно- или двогодишни украсни растенија
☐ Саден материјал на виновата лоза	☐ Саден материјал од дрвенасти украсни растенија
☐ Саден материјал на хмељот	☐ Саден материјал од шумски растенија
☐ Семенски компир	☐ Сакиско украсно цвеќе
☐ Компир за јадење	☐ Режано цвеќе
☐ Саден материјал од сите видови на репка, блитва и цвекло	☐ Почва и подлога за одгледување
☐ Семе за земјоделски растенија	☐ Дрво односно кора од дрво
☐ Саден материјал во градинарството	☐ Плодови

¹Како саден материјал се сметаат садници, калема, подлога за калемење, расад, ризоми, кртоли и луковици /во квадратчето со X означете ја соодветната група/

VI. Лице одговорно за здравјето на растенијата на местото на производство од точката 1.

- ☐ е наведено во поглавјето IV. ☐ не е наведено во поглавјето IV.

1. Лице одговорно за здравјето на растенијата кое не е наведено во поглавјето IV.

_____/име и презиме / _____ /назив на фирмата/
 2. Даночен број: _____
 3. Адреса улица и број: _____
 4. Општина: _____ Пошта: _____
 5. Населба: _____
 6. телефон: _____ моб: _____

Со потпис гарантирам за точноста на податоците

Дата: ____ / ____ / ____

Потпис и печат на сопственикот

ПРИЛОГ 3

ПРИЈАВА НА ГОДИШНОТО ПРОИЗВОДСТВО**I. СОПСТВЕНИК НА РАСТЕНИЈАТА**

Име и презиме или назив на фирмата _____

Статус на сопственикот: _____

Населба: _____ Улица и број: _____

Поштенски број: _____ Телефон: _____

Единствен регистарски број на сопственикот: _____

Пријава на производство за година: _____

Пасошот за растенија го издава: ☐ самиот сопственик ☐ трето лице**II. МЕСТО НА ПРОИЗВОДСТВО**

Име на местото/локацијата/ единицата на производство _____

Место: _____ Улица и број: _____

Поштенски број: _____ Телефон: _____

ФИТО-МИБ: _____ ЗМС-МИБ: _____

А- Податоци за единицата на производство кај местото на производство

Реден број на единицата на производство	Домашно име на единицата на производство	Катастарска општина	Број на катастарска парцела	Намена на единицата на производство	Површина		
					ха	ар	м ²
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Б- Податоци за видот на земјоделски растенија или растителни производи

Реден број на единицата на производство	Назив на растенијата или растителните производи	Сорта/ подлога/ група на растенија	Вид на саден материјал	Тип на пасош за растенија		СС	Количина планирано земјоделско производство	Мерна единица Парче/ кг/ м ²
				ПЗР	За ЗР			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

Прилози: - копија од катастарскиот план со исцртани објекти и земјиштето наменети за производството
- планот за садење

Со потписот гарантирам за точноста на податоците

Дата: _____

Потпис и печат на сопственикот односно на одговорното лице во правното лице

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ГОДИШНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Во поглавјето I.- сопственикот на растенијата мора да ги наведе сите барани податоци.

Поглавје II.- Место на производството

За секое место на производство потребно е да се поднесе посебен образец од пријавата за годишното производство! Пополнете толку образци колку што имате ФИТО-МИБ броеви (на секој образец мора да бидат податоците за едно место на производство односно една единица на производство).

Внесете го ЗМС-МИБ (матичен идентификациски број на земјоделско стопанство) доколку сте внесени во Регистарот на земјоделски стопанства.

Поглавје II., табела А – ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДНИТЕ ЕДИНИЦИ НА МЕСТОТО НА ПРОИЗВОДСТВО:

Називот на единицата на производство кога е можно да се напише. Една единица на производство (нива, насад) може да има повеќе катастарски парцели. Во тој случај, под ист реден број на единицата на производство во рубриката – број на катастарска парцела-внесете ги сите катастарски парцели од кои е составена единицата на производство. Броевите на катастарските парцели одвоете ги со запирка.

Ако една единица на производство (заокружена група од катастарски парцели) се протега во две катастарски општини, треба да се подели на две одвоени производни единици, во поглед на катастарските општини.

На една катастарска парцела може да се има повеќе производни единици. Во овој случај секоја единица на производство се води под друг реден број, со тоа да бројот на катастарската парцела и катастарската општина да е ист.

Називот на катастарската општина и броевите на катастарските парцели внесете ги врз основа на извод од катастарот.

Во рубриката НАМЕНА – одберете од листата на кратенки:

- РУ – расадник на украсни растенија
- РО – расадник на овошни садници
- РЛ – расадник на лозови калеми
- МУ – матичнак на украсни растенија
- ОМ – овоштарски матичнак
- ЛМ – лозов матичнак
- СП – семенски посев на отворено
- ППУ – покриен простор за украсни растенија
- ППГ – покриен простор за градинарски растенија

Површината внесете ја како што е наведено ($1\text{ха}=10\,000\text{м}^2$, $1\text{декар}=1000\text{м}^2$, $1\text{ар}=100\text{м}^2$). Кај единицата на производство со повеќе катастарски парцели, површината соберете ја и внесете ја вкупната површина.

Поглавје II., табела Б – ПОДАТОЦИ ЗА ВИДОТ НА РАСТЕНИЈАТА ИЛИ РАСТИТЕЛНИОТ ПРОИЗВОД

Реден број на единицата на производство–наведете го редниот број под кој производната единица е наведена во табелата А.

Назив на растенијата или растителните производи – наведете го македонското или латинското име. Ако е збор за украсни растенија обавезно внесете го латинското име;

Сорта / подлога / група на растенија – кај овошниот и лозовиот материјал внесете ја сортата или групата на растенија. Кај растенија кои се калемени на подлога, внесете ја сортата и подлогата, така да се одвоени со коса црта (пр: глостер/М9). За украсните и зељестите растенија не е потребно да се наведуваат сортите;

Вид на садниот материјал – одберете од следниве кратенки:

ЛК – лозови калеми (внесете само ако ги купувате од друго место или увезувате)

ЛУК – луковици, кртоли,

МПК – матични растенија за производство на калеми

МПП – матични растенија за производство на подлоги

ПО – подлоги

ПР – пресадници

СА – садници

СЕ – семе

Типови на пасоши за растенија – впишете го видот на пасошот за растение кој се однесува на пријавеното производство: ПЗР – стандарден пасош за растенија; за ЗР – пасош за растенија за заштитена зона;

Сертификат на Снабдувачот (СД) – врз основа на прописите за пласирање на пазар (маркетинг) на семе и саден материјал;

Количина планирано производство – наведете ја целата количина на растенија кои се произведуваат на таа производна единица во парчиња, кг, или во случај на семенски посеви во м^2 ;

Пополнетите барања копирајте ги и копијата да се чува!

Оригиналните барања да се достават до Фитосанитарна управа.

2666.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ИЛИ ПРЕРАБОТУВАЧИ И ЛОКАЛНИТЕ ПАЗАРИ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми за утврдување на малите производители или преработувачи и локалните пазари.

Член 2

Како мали производители се сметаат физички лица:

- чие производство или преработка на растенија и растителни производи, вклучени во Листа IV дел А и Листа V дел А доаѓа од површина помала од 100 м² ако се работи за затворен простор, или 1000 м² на отворен простор,
- кои не ги движат, односно не ги продаваат растенијата и растителните производи и други објекти и предмети, вклучени во Листа IV дел А и Листа V дел А на комерцијални производители или преработувачи, и
- чие производство, преработка и продажба на растенија, растителни производи и други објекти и предмети е наменето за нивно сопствено снабдување или крајно користење.

Член 3

Како преработувачи се сметаат правни или физички лица кои професионално се занимават со производство односно преработка на растенија и растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листа IV дел А и Листа V дел А, кои се наменети за продажба.

Член 4

Критериуми за утврдување на локален пазар се следните:

1) продажбата на растенијата, растителни производи и други објекти и предмети, да се врши:

- на местото на производство, или
- на малопродажните места, и

2) купувачот да не е комерцијален произведувач или преработувач.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-63/9
30 август 2010 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата на Советот бр.2000/29/EЗ од 8 мај 2000 за заштитните мерки против воведување во Заедницата на организми штетни за растенијата или растителните производи и против нивното ширење во Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2001/33/EЗ на 8 Мај 2001 година, број 32001L0033; изменета и дополнета со Директивата бр.2002/28/EЗ од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/36/EЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2002/89/EЗ од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со Директивата бр.2003/22/EЗ од 24 март 2003 година, број 32003L0022; изменета и дополнета со Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 од 14 април 2003 година, број 32003R0806; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/EЗ на 4 јуни 2003 година, број 32003L0047; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/116/EЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и дополнета со Директивата бр.2004/31/EЗ од 17 март 2004 година, број 32004L0031; изменета и дополнета со Директивата бр.2004/70/EЗ од 28 април 2004 година, број 32004L0070; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2004/102/EЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/EЗ од 28 февруари 2005 година, број 32005L0015; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/16/EЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/77/EЗ од 11 ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/EЗ од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/EЗ од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 2008 година, број 32008L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2009/7/EЗ на 10 февруари 2009 година, број 32009L0007; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2009/118/EЗ на 9 септември 2009 година, број 32009L0118; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 2009 година, број 32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2010/1/EУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001.

2667.

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ПРАТКИТЕ НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ
И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ НАВЕДЕНИ ВО ЛИСТА V ДЕЛ А СЕКЦИЈА 2(*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за движење на пратките на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листа V дел А секција 2 во рамките на заштитена зона.

Член 2

(1) Пратките на растенијата, растителни производи и други објекти и предмети од Листа V дел А секција 2 точка 1, треба да бидат придружени со пасош за растенијата се до крајниот корисник, во случај на пратка во заштитена зона воспоставена за одреден штетен организам.

(2) Пратките на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листа V дел А секција 2 точка 2, треба да бидат придружени со пасош за растенија се до комерцијалните производители, кои се движат со цел за понатамошно одгледување во заштитена зона воспоставена за одреден штетен организам.

Член 3

(1) Пратките со растенија, растителните производи и други објекти и предмети од Листа V дел А секција 2 може да бидат пуштени во движење во рамките на заштитена зона, доколку се утврди дека растенијата, растителни производи и други објекти и предмети и нивната подлога за одгледување:

- се слободни од штетни организми од Листа I дел А и Листа II дел А, и
- ги исполнуваат посебните фитосанитарни барања од Листа IV дел А секција 2.

(2) Растенијата, растителните производи и другите објекти и предмети од став (1) на овој член, наменети за движење во заштитена зона и нивната подлога за одгледување, треба да ги и исполнат и следните дополнителни услови:

- да се слободни од штетни организми од Листа I дел Б и Листа II дел Б за кои што одредените заштитени зони биле воспоставени и
- да ги исполнуваат посебните фитосанитарни барања од Листа IV дел Б за кои што одредената заштитена зона била воспоставена.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-63/10
30 август 2010 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 за заштитните мерки против воведување во Заедницата на организми штетни за растенијата или растителните производи и против нивното ширење во Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ на 8 Мај 2001 година, број 32001L0033; изменета и дополнета со Директивата бр. 2002/28/ЕЗ од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2002/89/ЕЗ од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со Директивата бр. 2003/22/ЕЗ од 24 март 2003 година, број 2003L0022; изменета и дополнета со Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 од 14 април 2003 година, број 32003R0806; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 година, број 32003L0047; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/116/ЕЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и дополнета со Директивата бр.2004/31/ЕЗ од 17 март 2004 година, број 32004L0031; изменета и дополнета со Директивата бр.2004/70/ЕЗ од 28 април 2004 година, број 32004L0070; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 28 февруари 2005 година, број 32005L0015; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/14/ЕЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/ЕЗ од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/ЕЗ од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/ЕЗ од 27 јуни 2008 година, број 32008L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2008/109/ЕЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2009/7/ЕЗ на 10 февруари 2009 година, број 32009L0007; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2009/118/ЕЗ на 9 септември 2009 година, број 32009L0118; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2009/143/ЕЗ од 26 ноември 2009 година, број 32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2010/1/ЕУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001; Директивата на Комисијата бр. 93/51/ЕЕС од 24 јуни 1993 година за воспоставување на правила за движењето на одредени растенија, растителни производи или други објекти низ заштитена зона, и за движењата на такви растенија, растителни производи или други објекти, кои потекнуваат во и се движат во рамките на таквата заштитена зона 31993L0051.

2668.

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ И ПРЕДМЕТИ НАВЕДЕНИ ВО ЛИСТА V ДЕЛ А СЕКЦИЈА 1 И ЛИСТА V ДЕЛ А СЕКЦИЈА 2 (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат временски периоди и начинот на вршење на фитосанитарна инспекција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата V дел А секција 1 и Листата V дел А секција 2.

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 за заштитните мерки против воведување во Заедницата на организми штетни за растенијата или растителните производи и против нивното ширење во Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ на 8 Мај 2001 година, број 32001L0033; изменета и дополнета со Директивата бр.2002/28/ЕЗ од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2002/89/ЕЗ од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со Директивата бр.2003/22/ЕЗ од 24 март 2003 година, број 2003L0022; изменета и дополнета со Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 од 14 април 2003 година, број 32003R0806; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 година, број 32003L0047; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/116/ЕЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и дополнета со Директивата бр.2004/31/ЕЗ од 17 март 2004 година, број 32004L0031; изменета и дополнета со Директивата бр.2004/70/ЕЗ од 28 април 2004 година, број 32004L0070; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 28 февруари 2005 година, број 32005L0015; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/14/ЕЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/ЕЗ од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/ЕЗ од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/ЕЗ од 27 јуни 2008 година, број 32008L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2008/109/ЕЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2009/7/ЕЗ на 10 февруари 2009 година, број 32009L0007; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2009/118/ЕЗ на 9 септември 2009 година, број 32009L0118; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2009/143/ЕЗ од 26 ноември 2009 година, број 32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2010/1/ЕУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001.

Член 2

(1) Фитосанитарна инспекција на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата V дел А секција 1 и 2 се спроведува редовно, најмалку еднаш годишно кај регистрирани производители, преработувачи, увозници и дистрибутери (во понатамошен текст: сопственици).

(2) По исклучок од став (1) на овој член, фитосанитарна инспекција кај сопствениците кои вршат преработка, дистрибуција, продажба на мало или складирање на растенија, растителни производи и други објекти и предмети треба да се врши по потреба, но барем еднаш на три години.

Член 3

(1) Фитосанитарната инспекција треба да се врши посебно на местото на производство, во соработка со сопственикот или лицето овластено од него и се состои од преглед на документација, преглед на идентитет, преглед за здравјето на растенијата и проценка на усогласеноста со фитосанитарните прописи за што се изготвуваат записници.

(2) Записниците за извршена фитосанитарна инспекција се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Фитосанитарен инспектор или друго овластено лице ги прегледува документите и идентитетот кај сопственикот еднаш годишно.

(2) Со прегледот на документите, фитосанитарен инспектор или друго овластено лице, ги проверува исполнувањата на обврските на сопствениците, а особено следното:

- важечките документи за упис во Регистарот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети и документи за издавање на пасош за растенија;
- записниците за потеклото и начинот на добивање на семе, матични растенија и другите растенија за садење;
- извештаите од резултатите од лабораторските прегледи на здравствената состојба, ако тие се неопходни;
- белешки за почетокот, извршувањето и крајот на производството, преработката и дистрибуцијата;
- белешките за превземените мерки за спречување на појава и ширење на штетни организми; и
- изготвени пасоши за растенија.

(3) Со прегледот на идентитетот на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, фитосанитарниот инспектор или друго овластено лице прегледува дали сопственикот:

- произведува растенија или растителни производи во согласност со важечката регистрација;
- произведува растенија или растителни производи во согласност со количините декларирани за годишно-то производство и
- го обележува садниот материјал или неговото пакување на начин каде што етикетата да не може да биде отстранета без да покаже знаци на оштетување.

Член 5

(1) Здравствен преглед на растенија, растителни производи и другите објекти и предмети врши фитосанитарен инспектор или друго овластено лице, најмалку визуелно, и онолку често како што е утврдено во Листите на штетни организми, растенија, растителни производи и други објекти и предмети во Листа IV дел А секција 2, а за следните видови на производството на следниот начин:

- производство на семе и семенски материјал: - најмалку два пати годишно во текот на вегетативниот циклус;
- производството во овоштарство, лозарство и шумскиот репродуктивен саден материјал и садници т.е. репродукција на садниот материјал и садници на повеќегодишни украсни растенија: - најмалку два пати годишно во текот на вегетациониот циклус и
- производство на репродуктивниот материјал во градинарството и расадувањето на градинарските култури и садниот материјал на едногодишни украсни растенија, вклучувајќи луковици и кртоли на украсни растенија: - еднаш во текот на производствениот циклус.

(2) Здравствена контрола на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од став (1) алинеја 3 на овој член се врши кај производителите, чие производството и продажба им е дозволено на лица кои професионално се занимаваат со производство на растенија односно имаат овластување за издавање на пасош за растенијата.

(3) Здравствен преглед на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од став (1) алинеја 3 од овој член се врши еднаш годишно кај производителите во производството и продажбата која е дозволена на локалниот пазар до крајниот корисник, доколку нивното производство е јасно одвоено од производството на другите производи.

Член 6

(1) Фитосанитарниот инспектор врши инспекција на здравствената состојба на растенијата, растителните производи и други објекти и предмети, наведени во Листата V дел А секција 1 и секција 2, по случаен избор без оглед на потеклото на растенијата, растителни-

те производи и други објекти и предмети, во било кое време и на било кое место каде тие се произведуваат, преработуваат, складираат и движат на продажните места, како и кај крајните купувачи.

(2) Ако во текот на инспекцијата се утврди дека растенијата, растителните производи и други објекти и предмети претставуваат ризик за ширење на штетни организми или дека условите за движење на растенијата, растителните производи и други објекти и предмети не се исполнети, фитосанитарниот инспектор ги спроведува фитосанитарните мерки согласно член 75 од Законот за здравјето на растенијата.

Член 7

(1) Пред движење на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата V дел А секција 1 и 2, истите треба да бидат подложни на фитосанитарна инспекција на местото на производството за да се издаде пасошот за растенија и да:

- се обезбеди дека производството на растенија и растителни производи и други објекти и предмети од Листата V дел А секција 1 и 2, е јасно одвоено од производството на други производи кои може да предизвикаат ширење на истите штетни организми,
- производството се смета за одвоено кога производната единица на растенијата за садење е јасно одвоена од производството на готови производи за пазар, во смисла на физички контакт или временско растојание.

(2) Фитосанитарна инспекција на увезена пратка на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата V дел А, во случај на пратка за растенија која била чувана на местото на производство на примачот на пратката толку долго што се појавиле промени во степенот на одгледување (култивирање) на растенијата, се врши визуелно, затоа што предметната пратка треба да се смета за натамошно одгледување или како промена на местото на производство. Како натамошно одгледување се смета садење, пресадување, вкоренување или активно растење и развивање на растенијата во заштитен простор во траење од најмалку четири недели, односно дванаесет недели на отворен простор.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-63/11
30 август 2010 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

 Република Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Државен инспекторат за земјоделство	Фитосанитарна инспекција Тел. / факс _____	Број на записникот: _____																																								
Записник за земање на примероци / мостри																																										
1. Странка : Регистерски број: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>							Место: Дата: Час на започнување: _____ Час на завршување: _____ Место на производство: Присутни:	2. Лабораторија:																																		
I. Место на земено примероци/мостри																																										
Вид на локација: ☐ место на влез ☐ производство на семенск материјал ☐ производство земјоделски растенија ☐ останати одгледувалишта	☐ вода ☐ преработка ☐ складиште ☐ дистрибутивен центар ☐ продажно место ☐ друго	Наслов(место на земање на примероци) Адреса: Катастарска општина и број: Парцела _____ Единица на производство и /или опис на локација (детален опис на местото на производство во м)																																								
II. Примероци/мостри																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Ред ен број</th> <th style="width: 20%;">Ботаничко име на растенијата, растителните производи</th> <th style="width: 10%;">Сорта/ Подлога</th> <th style="width: 10%;">Партија</th> <th style="width: 10%;">Вид на материјал</th> <th style="width: 10%;">Потекло</th> <th style="width: 10%;">Возраст/ Старост</th> <th style="width: 10%;">Вкупна количина/ површина</th> <th style="width: 10%;">Опис на примерок (вид на пакување)</th> <th style="width: 10%;">Број на единица на примерок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Ред ен број	Ботаничко име на растенијата, растителните производи	Сорта/ Подлога	Партија	Вид на материјал	Потекло	Возраст/ Старост	Вкупна количина/ површина	Опис на примерок (вид на пакување)	Број на единица на примерок																															☐ Кон записникот е приложен ☐ Образец за доставените примероци:	
Ред ен број	Ботаничко име на растенијата, растителните производи	Сорта/ Подлога	Партија	Вид на материјал	Потекло	Возраст/ Старост	Вкупна количина/ површина	Опис на примерок (вид на пакување)	Број на единица на примерок																																	
III. Цел на тестирањето / детерминацијата																																										
☐ се сомневам на: ☐ латентна состојба / инфекција ☐ друго																																										
IV. Опис на симптомот (просторен распоред на растенијата, заразени делови на растенијата, опис на симптоми на болеста, први забележани симптоми)																																										
V. Други податоци (просторен распоред на растенија, употреба на производи за заштита на растенијата , начин на снабдувањето вода, предходна култура, сегашна и идна култура)																																										
VI. Забелешка:																																										
Прегледот е направен по: ☐ Закон за инспекциски надзор ☐ Закон за државниот инспекторат за земјоделство ☐ Закон за здравјето на растенијата ☐ Закон за семе и саден материјал		печат: Фитосанитарен инспектор:																																								
Странката се согласува да примероците / мостри се испратат на анализа во овластена лабораторија. Записникот важи и како потврда за земено примероци. Прочитан на присутните, коментари немаше или не, односно беше следното:		Потпис на присутниот:																																								

ОБРАЗЕЦ НА ПОПИС НА ПРИМЕРОЦИ / МОСТРИ		Број на записникот:	Дата:
Во прилогот се наведува целта на тестирањето/ детерминацијата , опис на симптомите и други податоци			

☐ Државен инспекторат за земјоделство - Фитосанитарна инспекција ☐ Лабораторија:

Ред. број	Ботаничко име на растенијата, растителните производи	Вид на материјал	Потекло	Возраст/ Старост	Опис на примерок (вид на пакување)	Број на единица на примерок	Цел на тестирање/ детерминацијата	Опис на симптомот	Други податоци
1.							☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
2.							☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
3.							☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
4.							☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
5.							☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		

Печат

Потпис на фитосанитарен инспектор

Прилог 1

 Република Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Државен инспекторат за земјоделство	Фитосанитарна инспекција Тел. / факс _____	Број на записникот: _____																																				
Записник за земање на примероци од почва за анализа																																						
1. Странка : Регистерски број: 	Место: Дата: Час на започнување: _____ Час на завршување: _____ Место на производство: _____ Присутни: _____	2. Лабораторија:																																				
I. Место на земено примероци од почва за анализа																																						
Вид на локација: ☐ место на влез / увезена пратка ☐ производство на семенск материјал ☐ производство земјоделски растенија ☐ останати одгледувалишта/ оранжери / пластеници	☐ вода ☐ преработка ☐ складиште ☐ дистрибутивен центар ☐ продажно место ☐ друго	Наслов(место на земање на примероци) <u>Адреса:</u> Катастарска општина и број: Парцела Единица на производство и /или опис на локација (детален опис на местото на производство во м)																																				
II. Податоци за примероци од почва																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Ред ен број</th> <th style="width: 20%;">Катастарска општина, парцела бр. (име на парцелата)</th> <th style="width: 10%;">Површина</th> <th style="width: 20%;">Ботаничко име на растенијата, растителните производи (вид култура, сорта)</th> <th style="width: 10%;">Предходна култура</th> <th style="width: 10%;">Следна култура</th> <th style="width: 10%;">Потекло</th> <th style="width: 15%;">Опис на примерок (вид на пакување)</th> <th style="width: 10%;">Број на единица на примерок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Ред ен број	Катастарска општина, парцела бр. (име на парцелата)	Површина	Ботаничко име на растенијата, растителните производи (вид култура, сорта)	Предходна култура	Следна култура	Потекло	Опис на примерок (вид на пакување)	Број на единица на примерок																													
Ред ен број	Катастарска општина, парцела бр. (име на парцелата)	Површина	Ботаничко име на растенијата, растителните производи (вид култура, сорта)	Предходна култура	Следна култура	Потекло	Опис на примерок (вид на пакување)	Број на единица на примерок																														
☐ Кон записникот е приложен Образец за доставените примероци:																																						
III. Цел на тестирањето / детерминацијата																																						
☐ се сомневам на: ☐ латентна состојба / инфекција ☐ друго																																						
IV. Опис на симптомот (опис на почвата, просторен распоред на растенијата, заразени делови на растенијата, опис на симптоми на болеста, први забележани симптоми)																																						
V. Други податоци (просторен распоред на растенија, употреба на производи за заштита на растенијата , начин на снабдувањес вода, предходна култура, сегашна и идна култура)																																						
VI. Забелешка: Прегледот е направен по: ☐ Закон за инспекциски надзор ☐ Закон за државниот инспекторат за земјоделство ☐ Закон за здравјето на растенијата ☐ Закон за семе и саден материјал	печат: Фитосанитарен инспектор: Потпис на присутниот:																																					
Странката се согласува да примероците / мостри се испратат на анализа во овластена лабораторија. Записникот важи и како потврда за земено примероци. Прочитан на присутните, коментари немаше или не, односно беше следното:																																						

ОБРАЗЕЦ НА ПОПИС НА ПРИМЕРОЦИ ОД ПОЧВА ЗА АНАЛИЗА		Број на записникот:	Дата:
Во прилогот се наведува целта на тестирањето/ детерминацијата, опис на симптомите и други податоци			

☐ Државен инспекторат за земјоделство - Фитосанитарна инспекција

☐ Лабораторија:

Ред. број	Катастарска општина, парцела бр. (име на парцелата)	Површина	Ботаничко име на растенијата, растителните производи (вид култура, сорта)	Потекло	Предходна култура	Опис на примерок (вид на пакување)	Број на единица на примерок	Цел на тестирање/ детерминацијата	Опис на симптомот	Други податоци
1.								☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
2.								☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
3.								☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
4.								☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
5.								☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		

Печат

Потпис на фитосанитарен инспектор

Прилог 1

 Република Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Државен инспекторат за земјоделство		Фитосанитарна инспекција Тел. / факс	Број на записникот:
Записник за инспекциска контрола- надзор на маркетинг / пазарот			
Регистриран сопственик / Странка : Регистерски број: 		Место: Дата: Час на започнување: _____ Час на завршување: _____ Место на производство: _____ Присутни: _____	
Вид на локација: ☐ место на влез ☐ производство на семенски материјал ☐ производство на земјоделски растенија ☐ останати одгледувалишта		☐ вода ☐ преработка ☐ складиште ☐ дистрибутивен центар ☐ продажно место ☐ шума ☐ друго	Наслов (место на земање на примероци) Адреса: Катастарска општина и број: Парцела Единица на производство и /или опис на локација (детален опис на местото на производство во м)
Наоди			
1.	ОЗНАЧУВАЊЕ	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
2.	ЕВИДЕНЦИЈА	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
3.	ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА РАСТЕНИЈАТА	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ примерок број: ☐ не е прегледано	забелешка:
	☐ Посебен надзор: Прегледани растенија или производи(вид, категорија, количина):		
4.	КВАЛИТЕТ НА СЕМЕНСКИ / САДЕН МАТЕРИЈАЛ	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ примерок број: ☐ не е прегледано	забелешка:
5.	ЧИСТОТА НА СОРТА/ВИД	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ примерок број: ☐ не е прегледано	забелешка:
Забелешка: Прегледот е направен по: ☐ Закон за инспекциски надзор ☐ Закон за државниот инспекторат за земјоделство ☐ Закон за здравјето на растенијата ☐ Закон за семе и саден материјал Прочитан е на присутните, коментари немаше или не, односно беше следното:			печат: Фитосанитарен инспектор: Потпис на присутниот:

Прилог 1

 Република Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Државен инспекторат за земјоделство		Фитосанитарна инспекција Тел. / факс	Број на записникот:
Записник за преглед кај регистриран сопственик / дистрибутер			
1. Регистриран сопственик / Странка : (Сопственик/Дистрибутер) Регистерски број: 		Место: _____ Дата: _____ Час на започнување: _____ Час на завршување: _____ Место на производство: _____ Присутни: _____	
Дејност: ☐ производител ☐ преработувач ☐ трговец/дистрибутер ☐ увозник			
Наоди			
1.	Пријава на производство	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
2.	План-начинот на производство	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
3.	ЕВИДЕНЦИЈА	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
4.	Останати обврски на Сопственик/Дистрибутер	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
5.	Издавање на пасоши за растенија и службени етикети / придружни документи	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
6.	Здравствена состојба на растенијата	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ примерок број: ☐ не е прегледано	забелешка:
	☐ Посебен надзор:		
	Прегледани производни единици:		
	Прегледани растенија или производи(вид, категорија, количина):		
7.	Квалитет на семенски/ саден материјал	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ примерок број: ☐ не е прегледано	забелешка:
8.	Чистота на сорта/вид	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ примерок број: ☐ не е прегледано	забелешка:
Забелешка: Прегледот е направен по: ☐ Закон за инспекциски надзор ☐ Закон за државниот инспекторат за земјоделство ☐ Закон за здравјето на растенијата ☐ Закон за семе и саден материјал			печат: Фитосанитарен инспектор:
Прочитан е на присутните, коментари немаше или не, односно беше следното:			Потпис на присутниот:

Прилог 1

 Република Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Државен инспекторат за земјоделство		Фитосанитарна инспекција Тел. / факс	Број на записникот:
Записник			
Регистриран сопственик / Странка : Регистерски број: 		Место: Дата: Час на започнување: _____ Час на завршување: _____ Место на производство: _____ Присутни: _____	Прегледот направен: ☐ по службена должност ☐ на барање на сопственик/странка
Вид на локација: ☐ место на влез ☐ производство на семенск материјал ☐ производство земјоделски растенија ☐ останати одгледувалишта	☐ вода ☐ преработка ☐ складиште ☐ дистрибутивен центар ☐ продажно место ☐ шума ☐ друго	Наслов (место на земање на примероци) Адреса: Катастарска општина и број: Парцела Единица на производство и /или опис на локација (детален опис на местото на производство во м)	
Се однесува на:			
Напомена:			
Кон записникот е приложен прилогот: ☐ Детални податоци во записникот за прегледот на здравствената состојба / квалитетот на семенски / саден материјал ☐ Детални податоци во записникот за прегледот на документи ☐ Друго			
Забелешка:		печат:	
Прегледот е направен по: ☐ Закон за инспекциски надзор ☐ Закон за државниот инспекторат за земјоделство ☐ Закон за здравјето на растенијата ☐ Закон за семе и саден материјал		Фитосанитарен инспектор:	
Прочитан е на присутните, коментари немаше или не, односно беше следното:		Потпис на присутниот:	

ПОДЕТАЛНИ ПОДАТОЦИ КОН ЗАПИСНИКОТ ЗА ПРЕГЛЕД КАЈ РЕГИСТРИРАН СОПСТВЕНИК ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА СЛУЖБЕНИТЕ ЕТИКЕТИ - ДОКУМЕНТИ										Број на записникот:	Дата:	
Ред. бр.	Вид на службена етикета (ПЗР, ДС, РП, ЗП)	Рег. Бр. на снабдувач	Снабдувач (име, адреса)	Држава на потекло	Име и држава на одговорна институција (пър, сп. етикета)	Растенија, растителни производи (род, вид, сорта)	Вид на саден материјал (СА, СЕ)	Категорија на саден материјал (САС, СЕРТ)	Количина и единици	Ознака на партија/серија	Број и дата на сметка, доставница, товарен лист или др.	Причина за неправилн оста
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												

Потпис на лицето

Печат

Потпис на фитосанитарен инспектор

2669.

Врз основа на членовите 42 став 5, 43 став 2, 44 став 2, 48 став 2 и 49 став 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПАСОШИ ЗА РАСТЕНИЈА (*)

I. Општа одредба

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за добивање овластување за издавање пасош за растенија, формата, содржи-

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата на Советот бр.2000/29/EЗ од 8 мај 2000 за заштитните мерки против воведување во Заедницата на организми штетни за растенијата или растителните производи и против нивното ширење во Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2001/33/EЗ на 8 Мај 2001 година, број 32001L0033; изменета и дополнета со Директивата бр.2002/28/EЗ од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/36/EЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2002/89/EЗ од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со Директивата бр.2003/22/EЗ од 24 март 2003 година, број 32003L0022; изменета и дополнета со Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 од 14 април 2003 година, број 32003R0806; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/EЗ на 4 јуни 2003 година, број 32003L0047; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2003/116/EЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и дополнета со Директивата бр.2004/31/EЗ од 17 март 2004 година, број 32004L0031; изменета и дополнета со Директивата бр.2004/70/EЗ од 28 април 2004 година, број 32004L0070; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/102/EЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/EЗ од 28 февруари 2005 година, број 32005L0015; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/16/EЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/77/EЗ од 11 ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/EЗ од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/EЗ од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 2008 година, број 32008L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2009/7/EЗ на 10 февруари 2009 година, број 32009L0007; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2009/118/EЗ на 9 септември 2009 година, број 32009L0118; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 2009 година, број 32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2010/1/EУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001; Директива на Комисијата бр. 92/105/EЗ од 3 декември 1992 година за воведување на степен на стандардизација на пасош за растенија кој се користи за движење на одредени растенија, растителни производи или други објекти во Заедницата, и воведување на детални процедури поврзани со издавањето на вакви пасоши за растенија и условите и деталните процедури за нивна замена, број 31992L0105; изменета и дополнета со Директива на Комисијата бр.2005/17/EЗ од 2 март 2005 година што изменува одредени одредби од Директивата бр. 92/105/EЗ во врска со пасошите за растенија, број 32005L0017.

ната и начинот на водење на евиденцијата на лица кои издаваат пасоши за растенија, формата и содржината на пасошите за растенијата, формата, содржината, начинот и роковите за известување, како и временските периоди за чување на документите на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети и времетраењето на чувањето пасоши од купувачите на растенија, растителни производи и други објекти и предмети.

II. Форма и содржина на образецот на барањето за добивање овластување за издавање пасош за растенија

Член 2

(1) Барањето за добивање овластувања за издавање на пасош за растенија се издава на образец во А4 формат во бела боја.

(2) Кон Барањето од став (1) на овој член се доставуваат:

- важечко решение за упис во Регистарот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети и доделенот единствен шестоцифрен регистарски број;

- потврдата за основно познавање на здравјето на растенијата на лицето одговорно за здравјето на растенијата на штетните организми, за нивната контрола и за прописите за здравјето на растенијата; и

- формално известување (записник, писмо, нота) од фитосанитарен инспектор.

(3) Содржината на образецот на Барањето од став (1) на овој член е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

III. Форма, содржина и начин на водење на евиденција на лица кои издаваат пасоши за растенија

Член 3

Евиденција на лица кои издаваат пасоши за растенија се води во форма на книга со тврди корици во црвена боја, на евиденциски листови во бела боја со А3 формат кои се нумерирани и меѓусебно поврзани.

Член 4

(1) На предната страна на книгата со златна боја е втиснат грбот на Република Македонија, а под него се впишани зборовите: „Република Македонија“; „Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство“; „Фитосанитарна управа“; „Евиденција на лица кои издаваат пасоши за растенија“.

(2) Во евиденциските листови се внесуваат податоците кое ги содржи барањето за добивање овластување за издавање пасоши за растенија.

(3) Содржината на евиденција на лица кои издаваат пасоши за растенија е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Евиденција на лица кои издаваат пасоши за растенија се води во пишана и електронска форма.

IV. Формата и содржината на пасошите за растенијата

Член 6

(1) Пасошот за растенија се состои од службена етикета или службена етикета со придружен документ.

(2) Службената етикета се прикачува на секое посебно растение, растителен производ и други објекти и предмети или на нивното пакување (амбалажа) или со придружните документи на средството за превоз, на начин истата да не може да биде повторно употребена.

(3) Службената етикета не треба да биде претходно употребена и треба да биде изработена од соодветен материјал во поглед на издржливоста, водоотпорноста и на други влијанија од околината (УВ) зраци. Производителот може сам да ја определи формата на етикетата за растенијата, како и материјалот од кој таа ќе биде изработен, бојата и другите податоци.

(4) Придружен документ може да биде секој документ кој вообичаено се користи во трговија и кој е придружен документ на средството за превоз.

Член 7

(1) Прописите кои се применуваат за маркетинг- трговија за определено сертифицирано семе и саден материјал на земјоделски растенија и шумски репродуктивен материјал се применуваат за изгледот на етикетата, содржината, бојата, големината и начинот на прикачувањето.

(2) Службената етикета издадена за растенија од Листата V дел A секција 1 и 2 точка 1 се прикачува на секое поединечно растение или сноп или на најмалата можна единица на пакување со намена за продажба на мало.

Член 8

(1) Пасошот за растенија односно потеклото на пратката на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, службената етикета за растенија треба да ги содржи следните податоци:

1. Ознака „Пасош за растенија на Република Македонија“;

2. Кодот на државата „МК“;

3. Ознака „Фитосанитарна управа - МЗШВ“ или „PHYTOSANITARY ADMINISTRATION - MAFWE“;

4. Регистерски број на сопственикот;

5. Сериски, неделен или реден број на партијата;

6. Ботаничко име;

7. Количина;

8. Во случај на пратката наменета за одредна заштитена зона во службената етикета треба да стои ознака „ZP“ (пасош за растенија важечки за определена заштитена зона), името или кодот на одредената заштитена зона, имињата или кодовите на сите заштитени зони за кои пратката ги исполнува условите и сериските броеви на штетните организми од листите за заштитени зони за кои пратката ги исполнува условите.

9. Во случај кога на пратката треба да биде издадена замена на пасошот за растенијата во службената етикета треба да стои ознака „RP“ (регистарскиот број на издавачот на оригиналниот пасош за растенија поради заштита на деловна тајна наместо регистарскиот број на издавачот на оригиналниот пасош за растенија издавачот, може да употреби кодови и ознаки за снабдувачите, за кои води записник и кое треба да подлежи на претходно одобрение од Управата во овластувањето за издавање на пасоши за растенија.

10. Потекло на увезени пратки на растенијата, растителните производи и други објекти.

(2) Ако пасошот за растенија се состои само од службена етикета, треба да ги содржи сите податоци од став (1) на овој член.

(3) Ако пасошот за растенијата се состои од службена етикета и придружен документ, службената етикета треба да ги содржи податоците наведени во став (1) точките од 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член, а придружниот документ треба да ги содржи сите податоци наведени во став (1) на овој член.

(4) Пасошот на растенија за официјално сертифицирано семе и саден материјал, ознаката од став (1) точка 3 на овој член, треба да биде заменета со ознака на лицето кое е овластено за издавање на пасоши за растенија.

(5) Во случај кога пасошот за растенија кој го заменува фитосанитарниот сертификат, ознаката одредена во став (1) точка 3 од овој член може да биде заменета со ознака на фитосанитарната инспекција, овластена за издавање на пасоши за растенија.

(6) Кога растенијата, растителните производи и други објекти и предмети од Листата V дел А се увезени од трети земји и се предмет на фитосанитарна инспекција на место на влез, фитосанитарниот инспектор треба да го задржи фитосанитарниот сертификат и да издаде пасош за растенија за пратката на образецот даден во Прилогот 4, кој е составен дел на овој правилник.

(7) Во пасошот за растенија може да бидат наведени и информациите согласно прописите за маркетинг - продажба на семе и саден материјал на земјоделски растенија и шумски репродуктивен материјал, како и други информации заради продажба, доколку се обезбеди нивно јасно одвојување од податоците од став (1) на овој член,

(8) Содржината на пасошот за растенија е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

(1) Податоците во пасошот за растенија можат во целост да се испечатат. Доколку службените етикети однапред се испечатени, податоците кои недостасуваат се печатат или рачно се впишуваат со големи печатни букви.

(2) Ботаничките имиња на растенијата и растителните производи треба да бидат отпечатени и напишани со латински имиња.

(3) Секоја натамошна измена или бришење на податоците го прави пасошот за растенија неважечки.

V. Форма, содржина, начинот и роковите за известување, како и временските периоди за чување на документите на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети

Член 10

(1) Производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои издаваат пасоши за растенија треба да ја известат Фитосанитарната управа во рок од 14 дена пред планираните промени во поглед на условите за издавање на пасоши за растенија, за видот, формата и содржината на пасошите за растенија, како и за активности од член 48 став (1) алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата.

(2) Известувањето од став (1) на овој член се доставува на образец кој е даден во Прилог 5 кој е составен дел од овој правилник.

(3) Образецот на известувањето од став (1) на овој член се издава во А4 формат во бела боја.

(4) Производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои издаваат пасоши за растенија треба да ги чуваат документите најмалку три години сметано од денот на издавањето на истите.

VI. Времетраењето на чувањето пасоши од купувачите на растенија, растителни производи и други објекти и предмети

Член 11

(1) Купувачите или примателите од комерцијалното производство или преработка или при понатамошна дистрибуција на примените растенија, растителни производи и други објекти и предмети придружени со пасош за растенија, треба да ги чуваат сите видови на пасош за растенија најмалку една година сметано од датумот на купување.

(2) Ако пасошот за растенија се состои од службена етикета и придружен докумет, треба да се чува само придружниот документ, доколку ги содржи податоците наведени во член 8 од овој правилник.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Со денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија, пасошот за растенија ќе ја носи ознаката: “ Пасош за растенија - ЕУ“.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2012.

Бр. 17-63/12
30 август 2010 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

ПРИЛОГ 1

**ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАСОШ ЗА РАСТЕНИЈА
ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ И ЛИЦЕТО ОДГОВОРНО ЗА ЗДРАВЈЕТО НА РАСТЕНИЈАТА**

I. 1. Единствен регистарски број на сопственикот	
2. Број на решение за упис во Регистарот:	
3. Дата: _____ /При прв упис пополнува Фитосанитарната управа/	
4. Службена забелешка: _____	

☐ Прв упис	☐ Изменување или дополнување	☐ Бришење
1а ☐ производител	☐ преработувач	☐ трговец/дистрибутер
1б ☐ земјоделец	☐ самостоен стопанственик	☐ правно лице
☐ /во квадратчето означете ја дејноста со X /		
II. 1. Сопственик на растенијата: _____ / име и презиме / / назив на фирмата /		
2. Единствен матичен број на граѓанинот: _____ (пополнува физичкото лице и самостојниот стопанственик)		
3. Број од Централен регистар: _____ единица во состав _____ /деловен субјект и самостоен стопанственик /		
4. Даночен број: _____		
5. Адреса: улица и број: _____		
6. Општина: _____ Пошта: _____		
7. Населба: _____		
8. телефон: _____ моб: _____		
9. На адресата вршам барем една од дејностите според шифрарникот ☐ ДА ☐ НЕ		
10. Дејност вршам и на други локации ☐ ДА ☐ НЕ		

III. Евиденциски број на лицето одговорно за здравјето на растенијата: _____ /При прв упис пополнува Фитосанитарната управа/
--

IV. 1. Лице одговорно за здравјето на растенијата: _____ / име и презиме / / назив на фирмата /
(внесете ги податоците за лицето одговорно за здравјето на растенијата, ако тоа не е самиот сопственик)
2. Единствен матичен број на граѓанинот: _____
3. Даночен број: _____
4. Адреса улица и број: _____
5. Општина: _____ Пошта: _____
6. Населба: _____
7. телефон: _____ моб: _____
8. Лице одговорно за здравјето на растенијата:
☐ сопственик ☐ редовен работен однос ☐ времено вработен /по договор/ ☐ кооперација
Назив на фирмата кооперант: _____ ФИТО-МИБ: _____ (пополнува ФУ)
☐ /во квадратчето со X означете ги податоците за лицето одговорно за здравјето на растенијата/

ПРИЛОГ 1

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА МЕСТОТО НА ПРОИЗВОДСТВО

V. Пријава/на местото/единицата на производство број: _____ од вкупно _____
Одјава/на местото/единицата на производство број: _____ од вкупно _____
 Број ФИТО-МИБ или ЗМС-МИБ _____
 Дата : _____

- ☐ локација на производство ☐ локација на преработка ☐ склад
☐ дистрибуциски центар ☐ продажно место
☐ /во квадратчето со X означете го видот на место на производство /

- 1.1. Адреса улица и број: _____
 2. Општина: _____ Пошта: _____
 3. Населба: _____
 4. телефон: _____ моб: _____
 2. Покриен простор на адресата од точката 1, во кој се произведуваат, преработуваат, дистрибуираат, складираат, продаваат или увезуваат растенија наведени во Листа V. дел А:

Вид просторија	☐ стакленик	☐ пластеник	☐ склад	☐ друго _____
КО / КП број				
Површина (м ²)				

3. Земјоделско земјиште на адресата од точката 1., на кое се произведуваат, преработуваат, дистрибуираат, продаваат или увезуваат растенија од Листа V. дел А:

Вид на земјиште	☐ нива	☐ траен насад	☐ друго _____
КО / КП број			
Површина (ха, ар, м ²)			

4. Група/и на растенија, растителни производи и други објекти и предмети на кои се однесува дејноста:

☐ Саден материјал ¹ во овоштарството	☐ Саден материјал од едно- или двогодишни украсни растенија
☐ Саден материјал на виновата лоза	☐ Саден материјал од дрвенасти украсни растенија
☐ Саден материјал на хмељот	☐ Саден материјал од шумски растенија
☐ Семенски компир	☐ Саксиско украсно цвеќе
☐ Компир за јадење	☐ Режано цвеќе
☐ Саден материјал од сите видови на репка, блитва и цвекло	☐ Почва и подлога за одгледување
☐ Семе за земјоделски растенија	☐ Дрво односно кора од дрво
☐ Саден материјал во градинарството	☐ Плодови

¹Како саден материјал се сметаат садници, калемии, подлога за калемење, расад, ризоми, кртоли и луковици /во квадратчето со X означете ја соодветната група/

- VI.** Лице одговорно за здравјето на растенијата на местото на производство од точката 1.

☐ е наведено во поглавјето IV ☐ не е наведено во поглавјето IV.

1. Лице одговорно за здравјето на растенијата кое не е наведено во поглавјето IV

_____/име и презиме / _____ /име на фирмата/
 2. Даночен број: _____
 3. Адреса улица и број: _____
 4. Општина: _____ Пошта: _____
 5. Населба: _____
 6. телефон: _____ моб: _____

Со потпис гарантирам за точноста на податоците

Дата: _____

 Потпис и печат на сопственикот

ПРИЛОГ 1

I. Назив на сопственикот на растенијата: _____ /име и презиме/

Регистарски број на сопственикот _____ ФИТО-МИБ или ЗМС-МИБ _____

1. Барање за издавање на: (со X означете го соодветниот вид)

☐ пасоши за растенија ☐ замена на пасоши за растенија (RP) ☐ пасоши за растенија за заштитени зони (ZP)2. ☐ прво барање☐ дополнување на барањето☐ барање за одземање на овластувањето

II. Сопственик сум на растенија, и за нивно движење е потребно издавање на пасош за растенија:

☐ во квадратчето означете го соодветниот вид со X/

Саден материјал (1) ☐ <i>Amelanchier</i> Med. ☐ <i>Beta vulgaris</i> L. ☐ <i>Chaenomeles</i> Lindl. ☐ <i>Citrus</i> L. и хибриди ☐ <i>Cotoneaster</i> Ehrh. ☐ <i>Crataegus</i> L. ☐ <i>Cydonia</i> Mill. ☐ <i>Eriobotrya</i> Lindl. ☐ <i>Fortunella Swingle</i> и хибриди ☐ <i>Humulus lupulus</i> L. ☐ <i>Malus</i> Mill. ☐ <i>Mespilus</i> L. ☐ <i>Photinia davidiana</i> (Done.) Cardot ☐ <i>Poncirus</i> Raf. и хибриди ☐ <i>Prunus</i> L. ☐ <i>Pyracantha</i> Roem. ☐ <i>Pyrus</i> L. ☐ <i>Solanum</i> L. и хибриди ☐ <i>Sorbus</i> L. ☐ <i>Vitis</i> L.	Саден материјал (2) ☐ <i>Abies</i> Mill. ☐ <i>Allium ascalonicum</i> L. (вкл. семе) ☐ <i>Allium cepa</i> L. (вкл. семе) ☐ <i>Allium porrum</i> L. ☐ <i>Allium schoenoprasum</i> L. (вкл. семе) ☐ <i>Apium graveolens</i> L. ☐ <i>Argyranthemum</i> L. ☐ <i>Aster</i> L. ☐ <i>Brassica</i> L. ☐ <i>Castanea</i> Mill. ☐ <i>Capsicum</i> L. ☐ <i>Cucumis</i> L. ☐ <i>Dendranthema</i> (DC.) ☐ <i>Dianthus</i> L. и хибриди ☐ <i>Exacum</i> L. ☐ <i>Fragaria</i> L. ☐ <i>Gerbera</i> Cass. ☐ <i>Gypsophila</i> L. ☐ <i>Impatiens</i> L. новогвин. хибриди ☐ <i>Lactuca</i> L. ☐ <i>Larix</i> Mill. ☐ <i>Leucanthemum</i> L. ☐ <i>Lupinus</i> L. ☐ <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait ☐ <i>Picea</i> A. Dietr ☐ <i>Pinus</i> L. ☐ <i>Platanus</i> L. ☐ <i>Populus</i> L. ☐ <i>Prunus laurocerasus</i> L. ☐ <i>Prunus lusitanica</i> L. ☐ <i>Pseudotsuga</i> Carr. ☐ <i>Quercus</i> L. ☐ <i>Rubus</i> L. ☐ <i>Solanaceae</i> ☐ <i>Spinacia</i> L. ☐ <i>Tanacetum</i> L. ☐ <i>Tsuga</i> Carr. ☐ <i>Verbena</i> L. ☐ <i>Lycopersicon lycopersicum</i> L. ☐ <i>Nicotiana tabacum</i> L. ☐ <i>Oryza</i> L. ☐ Останати зељести растенија	Саден материјал (3) ☐ <i>Camassia</i> Lindl. ☐ <i>Chionodoxa</i> Boiss. ☐ <i>Crocus flavus</i> 'Golden Yellow' ☐ <i>Galanthus</i> L. ☐ <i>Galtonia candicans</i> ☐ <i>Gladiolus callianthus</i> Marais ☐ <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet ☐ <i>Gladiolus nanus</i> hort. ☐ <i>Gladiolus ramosus</i> hort. ☐ <i>Gladiolus tubergenii</i> hort ☐ <i>Gladiolus</i> spp. минијатурни видови ☐ <i>Hyacinthus</i> L. ☐ <i>Iris</i> L. ☐ <i>Ismene</i> Herbert ☐ <i>Muscari</i> Miller ☐ <i>Narcissus</i> L. ☐ <i>Ornithogalum</i> L. ☐ <i>Puschkinia</i> Adams ☐ <i>Scilla</i> L. ☐ <i>Tigridia</i> Juss ☐ <i>Tulipa</i> L.
Дрво, кора од дрво (1) ☐ <i>Platanus</i> L.		Дрво и кора од дрво (4) ☐ <i>Coniferales</i> – иглолисници
Плодови со листови и дршки (1) ☐ <i>Citrus</i> L. и хибриди ☐ <i>Fortunella Swingle</i> и хибриди ☐ <i>Poncirus</i> Raf. и хибриди		Растенија наменети за садење (4) ☐ <i>Begonia</i> L. ☐ <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ☐ <i>Ficus</i> L. ☐ <i>Hibiscus</i> L.
Саксиско цвеќе (2) ☐ <i>Araceae</i> ☐ <i>Marantaceae</i> ☐ <i>Musaceae</i> ☐ <i>Persea</i> Mill. ☐ <i>Strelitziacae</i>		Семе (4) ☐ <i>Beta vulgaris</i> L. ☐ <i>Dolichos</i> Jacq. ☐ <i>Gossypium</i> L. ☐ <i>Helianthus annuus</i> L. ☐ <i>Lycopersicon lycopersicum</i> L. ☐ <i>Medicago sativa</i> L. ☐ <i>Phaseolus</i> L.
Растенија домаќини на <i>P. ramorum</i> (6) ☐ <i>Rhododendron</i> ☐ <i>Viburnum</i> ☐ <i>Camellia</i>		Др. растенија од Листите IV.A. и V.B ☐ Увозник на други растенија

ПРИЛОГ 1

ИЗЈАВА НА СОПСТВЕНИКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ

III. Изјава на сопственикот на растенијата, кој е внесен во Регистрот и поднесува барање за да добие овластување за издавање на пасоши за растенијата

Долу потпишаниот _____ изјавувам дека
/име и презиме/

сум запознат со Законот и прописите во подрачјето на здравјето на растенијата и обврските кои произлегуваат од истите, и молам да ми се издаде овластување за издавање на пасоши за растенијата

☐ во квадратчето означете го со X соодветното/

1. Растенијата и растителните производи ги:

☐ Продавам на мало

☐ Продавам на големо

☐ Увезувам

2. Продажба на растенијата и растителните производи

а. Непосредно на правни или физички лица:

☐ кои не се комерцијални производители

☐ кои се комерцијални производители

☐ кои се занимаваат со (понатамошна) дистрибуција и тоа:

☐ со продажба на мало

☐ со продажба на големо

☐ со уредување на паркови и градини

б. Произведените растенија ги продавам преку задруга или друг деловен субјект

☐ НЕ

☐ ДА

в. Растенијата и растителните производи ги продавам:

☐ На местото на производство

☐ На пазар

☐ Во сопствен дуќан

г. Растенијата и растителните производи ги продавам:

☐ внатре во Македонија

☐ во држави членки на ЕУ

☐ во држави кои не се членки на ЕУ

☐ во заштитени зони во ЕУ

3. Означените растенија и растителни производи ги набавувам:

☐ од македонски производители односно дистрибутери

☐ од држави членки на ЕУ

☐ од други држави и тоа: _____

4. Организирам производство/откуп на растенија и растителни производи означи

☐ ДА


☐ НЕ

Со потпис гарантирам за точноста на податоците

Дата: _____

Потпис и печат на сопственикот

ПРИЛОГ 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
ФИТОСАНИТАРНА УПРАВА

ЕВИДЕНЦИЈА
на лица кои издаваат пасоши за растенија

ПРИЛОГ 3

Пасош за растенија

1. Пасош за растенија на Република Македонија 2. Код на држава (МК) 3. Ознака на одговорниот службен орган („Фитосанитарна управа - МЗШВ“ или „PHYTOSANITARY ADMINISTRATION - MAFWE“). 4. Регистерски број на сопственикот 5. Сериски, неделен или број на партија 6. Ботаничко име 7. Количина 8. ZP – (пасош за растенија важечки за определена заштитена зона и нејзината ознака) 9. RP – ознака за замена на пасошот за растенија 10. Потекло на увезените пратки на растенијата, растителните производи и други објекти	-ЕДНОДЕЛЕН (етикета која ги содржи сите податоци од 1. до 10.) -ДВОДЕЛЕН (етикета + придружен документ) - ЕТИКЕТА (ги содржи податоците од 1-5). - ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ (ги содржи сите податоци од една или повеќе етикети и други пропишани податоци) Придружен документ може да биде секој документ кој го издава сопственикот за подготвена пратка (сметка, доставница, товарен лист....) Податоците во придружниот документ може да бидат збирни (со повеќе видови на растенија, сорти или партии), и се наменети за еден примател.
--	--

Б. Спојување на пасошот за растенија со службена етикета:

1. Службена етикета со елементи од пасош за растенија за **семенски компир** која ја издава органот за маркетинг – (институт) со соодветна (форма, големина, минимум 110 x 67 мм, боја – според ЕУ директивата за маркетинг на семенски компир, зависно од категоријата: бела со виолетова линија за предосновно семе, бела боја за основно семе, и плава боја за сертифицирано семе):

XXX-МАКЕДОНИЈА	
'Правила и стандарди на МК	
СЕРТИФИЦИРАНО СЕМЕ	
Сорта:	ULSTER SCEPTRE
Партија: 400202/5	Степен: А
Дата на затварање:	14.01.2010
Година на производство:	2008
Големина во мм:	28-40
Третирано со:	IPRODIN
СЕМЕТО Е ОТРОВНО: НЕ Е ЗА ИСХРАНА НА ЛУЃЕТО	
1. ПАСОШ ЗА РАСТЕНИЈА на Република Македонија	
2. МК	
3. Фитосанитарна управа 4. Рег.бр: ФИТО-123456	
5. Партија: 400202/5	
6. Вид: КОМПИР (Solanum tuberosum L.)	
Тип 2	351878
	7. 25 кг

2. Службена етикета со елементи од пасош за растенија за лозови калеми од категорија **стандарден материјал**, која ја издава снабдувачот- добавувачот (форма, големина: минимум 110 x 67 мм за калеми, подлоги за калеменење; минимум 80 x 70 мм за вкоренети лозови калеми и корењаци, боја: темно румена):

1.Пасош за растенија на Република Македонија Стандарди МК 2.Држава на производство: МК 3. Фитосанитарна управа - МЗШВ 4. Рег.бр: ФИТО-125498	
6.Вид:ВИНОВА ЛОЗА(Vitis vinifera)	
Сорта:	Молдавија
Подлога:	SO4
7.Бр. на калем:	25
5.Бр. на партија:	98730/4
Категорија:	СТАНДАРД
xxxx д.о.о., xxxx,	

3. Етикета со основните податоци (1-5) и придружен документ (товарен лист):

* Збирен број: број на сметката или доставницата од придружниот документ на кој се другите податоци (допишани рачно на етикетата). Податокот овозможува следливост според евиденцијата на производителот.

ПРИДРУЖЕН ДОКУМЕНТ- ТОВАРЕН ЛИСТ

Садници доо, Скопје

Булевар Партизански одреди бб

4. Рег. Бр: 901523

Дата: 10.05.2009

7. Доставница бр: 21/2004#

Примател: Расадник xxxx Куманово

6.*Садници пиперка (<i>Capsicum a.</i>) Bianca	5.1500 парче
*Садници пиперка (<i>Capsicum a.</i>) Šorokšari	5. 500 парче
*Садници пиперка (<i>Lycopersicon e.</i>) Baron	5. 250 парче
*Садници лук (<i>Allium porrum</i>) Elefant	5. 560 парче
*Садници салата (<i>Lactuca sativa</i>) Leda	5. 780 парче

1.Пасош за растенија на Република Македонија;	2. МК;
3.ФУРМ-МЗШВ	

ПРИЛОГ 4

ОБРАЗЕЦ НА ПАСОШОТ ЗА РАСТЕНИЈА КОЈ ГО ИЗДАВА ФИТОСАНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА

1. ПАСОШ ЗА РАСТЕНИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2. МК
3. Фитосанитарна инспекција: _____
4. Регистарски број на увозникот: _____
5. Држава во која увозникот е регистриран: _____

[illegible]

9.RP - ЗАМЕНА НА ПАСОШОТ ЗА РАСТЕНИЈА

Фитосанитарната инспекција е извршена во целост.

Дата на издавање: _____

Печат и потпис на фитосанитарниот инспектор

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ФИТОСАНИТАРНАТА УПРАВА

Сопственик на растенијата: _____
/ име и презиме /

/ назив на фирмата/

Единствен регистарски број на сопственикот

--	--	--	--	--	--

1.Известување се врши заради промените:

- ☐ на видот растенија, растителни производи и други објекти и предмети,
- ☐ условите за издавање на пасоши за растенија,
- ☐ за видот, формата и содржината на пасошите за растенија.

2. Опис на промените

Дата : _____

Печат и потпис на сопственикот

2670.

Врз основа на член 10 став 6 од Законот за здравје-то на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА МЕРКИТЕ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА МЕРКИТЕ ЗА УНИШТУВАЊЕ ИЛИ ОТСТРА-
НУВАЊЕ НА ШТЕТНИТЕ ОРГАНИЗМИ И МЕРКИ-
ТЕ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЗИН-
ФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА ИЛИ ДЕРАТИЗАЦИЈА
НА ШТЕТНИТЕ ОРГАНИЗМИ (*)**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат мерките и начинот на спроведување на мерките за уништување или отстранување на штетните организми и мерките и начинот на спроведување во објектите за сместување, преработка и чување на растенија и превозни средства со кои се превезуваат растенијата во кои е утврдено присуство на штетни организми, растенија, растителни

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата на Советот бр. 2000/29/EЗ од 8 мај 2000 година за заштитните мерки против воведување во Заедницата на организми штетни за растенијата или растителните производи и против нивното ширење во Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2001/33/EЗ од 8 мај 2001 година, број 32001L0033; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/28/EЗ од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/36/EЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2002/89/EЗ од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/22/EЗ од 24 март 2003 година, број 32003L0022; изменета и дополнета со Регулативата на Советот бр.806/2003(EЗ) од 14 април 2003 година, број 32003R0806; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/EЗ на 4 јуни 2003 година, број 32003L0047; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/116/EЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/31/EЗ од 17 март 2004 година, број 32004L0031; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/70/EЗ од 28 април 2004 година, број 32004L0070; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2004/102/EЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/EЗ од 28 февруари 2005 година, број 32005L0015; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/16/EЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/77/EЗ од 11 ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/EЗ од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/EЗ од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 2008 година, број 32008L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2009/7/EЗ на 10 февруари 2009 година, број 32009L0007; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2009/118/EЗ на 9 септември 2009 година, број 32009L0118; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 2009 година, број 32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2010/1/EУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001; Директивата на Советот бр.2006/91/EЗ од 7 ноември 2006 година за сузбивање на *Quadraspidiotus perniciosus* Comst., број 32006L0091; Директива на Советот бр.74/647/EЗ од 9 декември 1974 година за сузбивање на каранфиловите лисни свиткувачи, број 31974L0647.

производи и други објекти и предмети за кои терба да се изврши дезинфекција, дезинсекција или дератизација заради нивно уништување.

Член 2

Поимите употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Пратка или дел од пратка (во натамошен текст: пратка) е количество на растенија, растителни производи и други објекти и предмети која ја придружува еден фитосанитарен сертификат или друг пропишан еквивалентен документ или ознака. Пратката се состои од една или повеќе партии и

2. Партија е број на единици од растенија, растителни производи и други објекти и предмети која може да се идентификува според еднообразноста на својот состав и според своето потекло и претставува дел од пратката.

Член 3

Заради спречување на внесување и ширење на штетни организми на растенијата, растителните производи и други објекти и предмети, на територијата на Република Македонија се преземаат следните мерки:

- забрана за внесување и ширење на штетните организми од Листата I дел А;

- забрана за внесување и ширење на штетните организми од Листата II дел А ако се присутни на одредени растенија и растителни производи;

- забрана за внесување на растенијата и растителните производи од Листата III дел А кои потекнуваат од одредени држави наведени во листата;

- забрана за внесување и движење на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата IV дел А, ако не се исполнети посебни барања наведени во оваа листа;

- задолжителна фитосанитарна инспекција на место на производство пред движење на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата V дел А секција 1, кои мора да бидат придружени со пакош за растенија;

- задолжителна фитосанитарна инспекција на местото на влез во Република Македонија за растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата V дел Б секција 1, кои потекнуваат од трети земји и кои мора да бидат придружени со фитосанитарен сертификат или друг пропишан еквивалентен документ или ознака;

- можна примена на посебните мерки во согласност со Законот за здравјето на растенијата (во натамошен текст: Закон), кои Фитосанитарната управата ги одредува против штетните организми кои ги напаѓаат складираните растенија и растителни производи од Листата VI.

Член 4

Заради спречување на внесување и ширење на штетни организми на растенија, растителни производи и други објекти и предмети во заштитените зони во Република Македонија се превземат следните мерки:

- забрана за внесување и ширење на штетни организми од Листата I дел Б;
- забрана за внесување и ширење на штетни организми од Листата II дел Б, ако се присутни на одредени растенија и растителни производи;
- забрана за внесување на растенија и растителни производи од Листата III дел Б;
- забрана за внесување на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата IV дел Б, ако не се исполнети посебните барања наведени во оваа листа;
- задолжителна фитосанитарна инспекција на место на производство пред движењето на растенија, растителните производи и други објекти и предмети од Листата V дел А секција 2, кои потекнуваат од Република Македонија и мора да бидат придружени со пасош за растенија важечки за одредената заштитена зона;
- задолжителна фитосанитарна инспекција на место на влез во Република Македонија за растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата V дел Б секција 2, кои потекнуваат од трети земји и кои мора да бидат придружени со фитосанитарен сертификат или друг пропишан еквивалентен документ или ознака.

Член 5

(1) Покрај исполнување на фитосанитарните барања од Листата IV дел А се забранува внесување и пуштање во промет на растенија од родот *Dianthus* L. ако се заразени со каранфиловите свиткувачи *Sacoecimorpha prouhana* Hb. и *Epichoristodes acerbella* (Walk.) Diak., освен во случај ако растенијата биле третирали против нив.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, за режано каранфилово цвеќе кое е слабо заразено со каранфилови свиткувачи, може да се внесува и пушта во промет во временски период од 16 октомври до 30 април.

(3) Покрај исполнување на фитосанитарните барања од Листа IV. Дел А секција 2, растенијата наменети за садење од родовите: *Acer* L., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Euonymus* L., *Fagus* L., *Juglans* L., *Ligustrum* L., *Malus* Mill., *Populus* L., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rosa* L., *Salix* L., *Sorbus* L., *Syringa* L., *Tilia* L., *Ulmus* L., *Vitis* L., може да се движат и пуштаат во промет ако не се заразени со *Quadraspidiotus perniciosus* Comst. Во спротивно фитосанитарниот инспектор за спречување на неговото ширење ќе одреди:

- уништување на сите силно заразени растенија во овоштарници и лозја и
- третирање на останатите растенија кои растат на нападнатото подрачје и кои се заразени или за нив постои сомневање дека се заразени.

Член 6

Ако при фитосанитарна инспекција при увоз на место на влез во Република Македонија се утврди дека пратката не ги исполнува пропишаните фитосанитарни барања, фитосанитарниот инспектор ќе ја задржи пратката и ќе одреди една од следните мерки:

- одбивање на внесување на пратката и враќање на испраќачот;
- пренасочување на пратката кон подрачјето на дестинација надвор од територијата на Република Македонија, ако се исполнети фитосанитарните барања на државата увозничка. Пренасочувањето се врши под надзор и согласно со царинските постапки;
- отстранување на заразениот дел од пратката;
- уништување на пратката;
- одредување на карантин како службено изолирање на пратката се додека не се познати резултатите од испитувањето од овластена лабораторија;
- исправка на неправилностите и недостатоците во поглед на потребните документи во определен временски рок;
- третирање на пратката, кое може да се одреди по исклучок, ако со него се обезбеди исполнување на условите за увоз на пратката и се спречи опасноста од ширење на штетни организми. Третирање може да се одреди и во случај на присуство на штетни организми кои не се наведени во Листата I дел А, Листата II дел А, Листата I дел Б и Листата II дел Б.

Член 7

Ако со фитосанитарна инспекција при движење во внатрешноста на Република Македонија се утврди дека пратката не ги исполнува пропишаните фитосанитарни барања, фитосанитарниот инспектор или службено лице со јавни овластувања според Законот за здравјето на растенијата, ќе ја задржи пратката и ќе одреди една од следните мерки:

- третирање на пратката ако со тоа се обезбедат услови за движење на пратката;
- дозволување на движење на пратката под службен надзор од фитосанитарен инспектор или службено лице со јавни овластувања до подрачјето ако пратката не предизвикува дополнителна опасност;
- дозволување на движење на пратката под службен надзор од фитосанитарен инспектор или службено лице со јавни овластувања до просториите за индустриска преработка;
- уништување на пратката.

Член 8

Ако при фитосанитарна инспекција на производство или преработка се утврди дека растенијата, растителните производи и други објекти и предмети се заразени со штетни организми определени со Законот за здравјето на растенијата, фитосанитарниот инспектор ќе одреди една од следните мерки:

- третирање ако со него се обезбеди исполнување на пропишаните барања;
- отстранување на начин кој не претставува фитосанитарна опасност (индустриска преработка, користење за добиточна исхрана по извршено топлоотно третирање, одлагање на локација одобрена од фитосанитарен инспектор и слично);
- уништување.

Член 9

(1) Во просториите за сместување, складирање, преработка или чување на растенијата и во превозните средства со кои се превезуваат растенијата во кои е утврдено присуство на штетни организми, треба да се изврши дезинфекција, дезинсекција или дератизација заради нивно уништување.

(2) Мерките кои треба да се спроведат за дезинфекција, дезинсекција и дератизација на растенијата и растителните производи во просториите, превозните средства и други објекти и предмети има за цел уништување, дезинфекција, дезинсекција, стерилизација, чистење или друг третман во однос на:

- растенија, растителни производи или други предмети што ја сочинуваат пратката и преку која штетните организми биле внесени во територијата и може да се загадени или контаминирани;

- растенија, растителни производи и други објекти, призната како контаминирани или може да се загадени со штетни организми да се внесат, како и оние кои биле одгледувани со растенија во пратката или биле во непосредна близина на растенија, растителни производи или други објекти од ваквите пратки или растенија одгледувани од нив;

- подлога за одгледување (супстрат) и почва, признати како контаминирана или може да е загадена со штетни организми и

- материјал за производство, амбалажа, материјал за пакување и складирање, складирање или пакување во просториите и транспортни средства, кои биле во контакт со сите или дел од растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои се загадени или контаминирани.

(3) По извршената дезинфекција, дезинсекција или дератизација објектите треба да бидат обележани со ленти и налепници кои се видливи и ги информираат луѓето за извршената мерка.

(4) При вршење дезинфекција, дезинсекција или дератизација лицата кои ја спроведуваат мерката заради лична безбедност треба да поседуваат соодветно заштитно одело – комбинизон, гумени ракавици, чизми и гас маска, а во случаи кога се задржуваат подолго време потребно е да носат со себе и боца со кислород.

Член 10

(1) Растенија, растителни производи и други објекти и предмети за кои фитосанитарниот инспектор одредил уништување, се уништуваат со спалување, со употреба на производи за заштита на растенијата, со закопување или заорување или на друг начин кој оневозможува ширење на штетните организми и обезбедува штетните организми од остатоците да неможе да се шират.

(2) Со спалување се уништува посебно семе, дрвени растенија за садење, дрво и амбалажата. Спалувањето се врши во направа за спалување или во посебни јами или на места каде нема опасност од ширење на пожарот во околината.

(3) Со употреба на производи за заштита на растенијата се уништуваат зеласти или лиснати растенија кои по уништувањето мора да се заораат или закопаат.

(4) Со закопување се уништуваат посебно коренасти и кртолести растенија, луковици, амбалажа и други растенија кои поинаку неможе да се уништат. Растенијата или амбалажата во јамата се закопуваат така да врз нив има најмалку 1 метар дебел пласт земја која мора да биде натапкана и израмнета со околниот терен. Јамата во која се закопани растенијата или амбалажата мора да биде доволно далеку од водени извори и токови за што оценка донесува фитосанитарниот инспектор водејќи сметка за степенот на опасност за пренесување на штетни организми што се оценува врз основа на расположливите научни, експертски и технички податоци во поглед на природата на штетниот организам и типот на тлото. Местото на закопување мора да биде видно означено и не е дозволено да се обработува најмалку три години.

(5) Со заорување или други механички начини се уништуваат посебно растенија кои не формираат репродуктивни органи и се размножуваат вегетативно.

(6) Начинот, местото и времето на уништување ги одредува фитосанитарниот инспектор.

Член 11

(1) Сопствениците на растенијата, вршителите на третирањата и други лица кои ќе пронајдат или се сомневаат на штетни организми од член 4 од овој правилник, го известуваат фитосанитарниот инспектор и Фитосанитарната управа согласно Законот за здравјето на растенијата.

(2) Се додека трае опасноста заради откривање на штетен организам, фитосанитарниот инспектор ги информира сопствениците на заразеното подрачје за сите мерки за опасност од појава на симптоми за болести и штетни организми и за обврска за известување.

(3) Мерките од став (2) на овој член се однесуваат и за шумски растенија, шумски расадници и шумски дрва надвор од шумите.

(4) Фитосанитарниот инспектор писмено го известува Државен инспекторат за земјоделство и Фитосанитарната управа за мерките од членовите 6 и 7 од овој правилник во печатена или електронска форма, за задржана пратка со растенија, растителни производи и други објекти и предмети или за изолираните штетни организми од увоз, кои претставуваат опасност за внесување и ширење на штетни организми.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-188/5
30 август 2010 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог 1

 Република Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Државен инспекторат за земјоделство	Фитосанитарна инспекција Тел. / факс	Број на записникот:																																								
Записник за земање на примероци / мостри																																										
1. Странка : Регистерски број: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							Место: Дата: Час на започнување: _____ Час на завршување: _____ Место на производство: Присутни:	2. Лабораторија:																																		
I. Место на земени примероци/мостри <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Вид на локација: ☐ место на влез ☐ производство на семенск материјал ☐ производство земјоделски растенија ☐ останати одгледувалишта </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> ☐ вода ☐ преработка ☐ складиште ☐ дистрибутивен центар ☐ продажно место ☐ друго </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> Наслов(место на земање на примероци) Адреса: Катастарска општина и број: Парцела Единица на производство и /или опис на локација (детален опис на местото на производство во м) </td> </tr> </table>			Вид на локација: ☐ место на влез ☐ производство на семенск материјал ☐ производство земјоделски растенија ☐ останати одгледувалишта	☐ вода ☐ преработка ☐ складиште ☐ дистрибутивен центар ☐ продажно место ☐ друго	Наслов(место на земање на примероци) Адреса: Катастарска општина и број: Парцела Единица на производство и /или опис на локација (детален опис на местото на производство во м)																																					
Вид на локација: ☐ место на влез ☐ производство на семенск материјал ☐ производство земјоделски растенија ☐ останати одгледувалишта	☐ вода ☐ преработка ☐ складиште ☐ дистрибутивен центар ☐ продажно место ☐ друго	Наслов(место на земање на примероци) Адреса: Катастарска општина и број: Парцела Единица на производство и /или опис на локација (детален опис на местото на производство во м)																																								
II. Примероци/мостри <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ред ен број</th> <th>Ботаничко име на растенијата, растителните производи</th> <th>Сорта/ Подлога</th> <th>Партија</th> <th>Вид на материјал</th> <th>Потекло</th> <th>Возраст/ Старост</th> <th>Вкупна количина/ површина</th> <th>Опис на примерок (вид на пакување)</th> <th>Број на единица на примерок</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Ред ен број	Ботаничко име на растенијата, растителните производи	Сорта/ Подлога	Партија	Вид на материјал	Потекло	Возраст/ Старост	Вкупна количина/ површина	Опис на примерок (вид на пакување)	Број на единица на примерок																														
Ред ен број	Ботаничко име на растенијата, растителните производи	Сорта/ Подлога	Партија	Вид на материјал	Потекло	Возраст/ Старост	Вкупна количина/ површина	Опис на примерок (вид на пакување)	Број на единица на примерок																																	
☐ Кон записникот е приложен Образец за доставените примероци:																																										
III. Цел на тестирањето / детерминацијата ☐ се сомневам на: ☐ латентна состојба / инфекција ☐ друго																																										
IV. Опис на симптомот (просторен распоред на растенијата, заразени делови на растенијата, опис на симптоми на болеста, први забележани симптоми)																																										
V. Други податоци (просторен распоред на растенија, употреба на производи за заштита на растенијата , начин на снабдувањето вода, предходна култура, сегашна и идна култура)																																										
VI. Забелешка: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> Прегледот е направен по: ☐ Закон за инспекциски надзор ☐ Закон за државниот инспекторат за земјоделство ☐ Закон за здравјето на растенијата ☐ Закон за семе и саден материјал Странката се согласува да примероците / мостри се испратат на анализа во овластена лабораторија. Записникот важи и како потврда за земени примероци. Прочитан на присутните, коментари немаше или не, односно беше следното: </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> печат: Фитосанитарен инспектор: Потпис на присутниот: </td> </tr> </table>			Прегледот е направен по: ☐ Закон за инспекциски надзор ☐ Закон за државниот инспекторат за земјоделство ☐ Закон за здравјето на растенијата ☐ Закон за семе и саден материјал Странката се согласува да примероците / мостри се испратат на анализа во овластена лабораторија. Записникот важи и како потврда за земени примероци. Прочитан на присутните, коментари немаше или не, односно беше следното:	печат: Фитосанитарен инспектор: Потпис на присутниот:																																						
Прегледот е направен по: ☐ Закон за инспекциски надзор ☐ Закон за државниот инспекторат за земјоделство ☐ Закон за здравјето на растенијата ☐ Закон за семе и саден материјал Странката се согласува да примероците / мостри се испратат на анализа во овластена лабораторија. Записникот важи и како потврда за земени примероци. Прочитан на присутните, коментари немаше или не, односно беше следното:	печат: Фитосанитарен инспектор: Потпис на присутниот:																																									

ОБРАЗЕЦ НА ПОПИС НА ПРИМЕРОЦИ / МОСТРИ		Број на записникот:	Дата:
Во прилогот се наведува целта на тестирањето/ детерминацијата, опис на симптомите и други податоци			

☐ Државен инспекторат за земјоделство - Фитосанитарна инспекција
☐ Лабораторија:

Ред. број	Ботаничко име на растенијата, растителните производи	Вид на материјал	Потекло	Возраст/ Старост	Опис на примерок (вид на пакување)	Број на единица на примерок	Цел на тестирање/ детерминацијата	Опис на симптомот	Други податоци
1.							☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
2.							☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
3.							☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
4.							☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
5.							☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		

Печат

Потпис на фитосанитарен инспектор

Прилог 1

 Република Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Државен инспекторат за земјоделство	Фитосанитарна инспекција Тел. / факс	Број на записникот:						
Записник за земање на примероци од почва за анализа								
1. Странка : Регистерски број: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							Место: Дата: Час на започнување: _____ Час на завршување: _____ Место на производство: Присутни:	2. Лабораторија:
I. Место на земени примероци од почва за анализа								
Вид на локација: ☐ место на влез / увезена пратка ☐ производство на семенск материјал ☐ производство земјоделски растенија ☐ останати одгледувалишта/ оранжери / пластеници	☐ вода ☐ преработка ☐ складиште ☐ дистрибутивен центар ☐ продажно место ☐ друго	Наслов(место на земање на примероци) Адреса: Катастарска општина и број: Парцела Единица на производство и /или опис на локација (детален опис на местото на производство во м)						
II. Податоци за примероци од почва								
Ред ен број	Катастарска општина, парцела бр. (име на парцелата)	Површина	Ботаничко име на растенијата, растителните производи (вид култура, сорта)	Предходна култура	Следна култура	Потекло	Опис на примерок (вид на пакување)	Број на единица на примерок
☐ Кон записникот е приложен Образец за доставените примероци:								
III. Цел на тестирањето / детерминацијата ☐ се сомневам на: ☐ латентна состојба / инфекција ☐ друго								
IV. Опис на симптомот (опис на почвата, просторен распоред на растенијата, заразени делови на растенијата, опис на симптоми на болеста, први забележани симптоми)								
V. Други податоци (просторен распоред на растенија, употреба на производи за заштита на растенијата , начин на снабдување со вода, предходна култура, сегашна и идна култура)								
VI. Забелешка: Прегледот е направен по: ☐ Закон за инспекциски надзор ☐ Закон за државниот инспекторат за земјоделство ☐ Закон за здравјето на растенијата ☐ Закон за семе и саден материјал Странката се согласува да примероците / мостри се испратат на анализа во овластена лабораторија. Записникот важи и како потврда за земени примероци. Прочитан на присутните, коментари немаше или не, односно беше следното:						печат: Фитосанитарен инспектор:		
						Потпис на присутниот:		

ОБРАЗЕЦ НА ПОПИС НА ПРИМЕРОЦИ ОД ПОЧВА ЗА АНАЛИЗА		Број на записникот:	Дата:
Во прилогот се наведува целта на тестирањето/ детерминацијата, опис на симптомите и други податоци			

☐ Државен инспекторат за земјоделство - Фитосанитарна инспекција ☐ Лабораторија:	
---	--

Ред. број	Катастарска општина, парцела бр. (име на парцелата)	Површина	Ботаничко име на растенијата, растителните производи (вид култура, сорта)	Потекло	Предходна култура	Опис на примерок (вид на пакување)	Број на единица на примерок	Цел на тестирање/ детерминацијата	Опис на симптомот	Други податоци
1.								☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
2.								☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
3.								☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
4.								☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		
5.								☐ Постои сомневање на: ☐ Латински назив:		

Потпис на фитосанитарен инспектор

Печат

Прилог 1

 Република Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Државен инспекторат за земјоделство		Фитосанитарна инспекција Тел. / факс	Број на записникот:
Записник за инспекциска контрола- надзор на маркетинг / пазарот			
Регистриран сопственик / Странка : Регистерски број: 		Место: Дата: Час на започнување: _____ Час на завршување: _____ Место на производство: Присутни:	
Вид на локација: ☐ место на влез ☐ производство на семенски материјал ☐ производство на земјоделски растенија ☐ останати одгледувалишта		☐ вода ☐ преработка ☐ складиште ☐ дистрибутивен центар ☐ продажно место ☐ шума ☐ друго	
		Наслов (место на земање на примероци) Адреса: Катастарска општина и број: Парцела Единица на производство и /или опис на локација (детален опис на местото на производство во м)	
Наоди			
1.	ОЗНАЧУВАЊЕ	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
2.	ЕВИДЕНЦИЈА	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
3.	ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА НА РАСТЕНИЈАТА	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ примерок број: ☐ не е прегледано	забелешка:
	☐ Посебен надзор:		
	Прегледани растенија или производи(вид, категорија, количина):		
4.	КВАЛИТЕТ НА СЕМЕНСКИ / САДЕН МАТЕРИЈАЛ	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ примерок број: ☐ не е прегледано	забелешка:
5.	ЧИСТОТА НА СОРТА/ВИД	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ примерок број: ☐ не е прегледано	забелешка:
Забелешка: Прегледот е направен по: ☐ Закон за инспекциски надзор ☐ Закон за државниот инспекторат за земјоделство ☐ Закон за здравјето на растенијата ☐ Закон за семе и саден материјал Прочитан е на присутните, коментари немаше или не, односно беше следното:			печат: Фитосанитарен инспектор: Потпис на присутниот:

Прилог 1

	Република Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Државен инспекторат за земјоделство	Фитосанитарна инспекција Тел. / факс	Број на записникот:
	Записник за преглед кај регистриран сопственик / дистрибутер		
1. Регистриран сопственик / Странка : (Сопственик/Дистрибутер) Регистерски број: 		Место: _____ Дата: _____ Час на започнување: _____ Час на завршување: _____ Место на производство: _____ Присутни: _____	
Дејност: ☐ производител ☐ преработувач ☐ трговец/дистрибутер ☐ увозник			
Наоди			
1.	Пријава на производство	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
2.	План-начинот на производство	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
3.	ЕВИДЕНЦИЈА	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
4.	Останати обврски на Сопственик/Дистрибутер	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
5.	Издавање на пасоши за растенија и службени етикети / придружни документи	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ не е прегледано	забелешка:
6.	Здравствена состојба на растенијата	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ примерок број: ☐ не е прегледано	забелешка:
	☐ Посебен надзор:		
	Прегледани производни единици:		
	Прегледани растенија или производи(вид, категорија, количина):		
7.	Квалитет на семенски/ саден материјал	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ примерок број: ☐ не е прегледано	забелешка:
8.	Чистота на сорта/вид	☐ соодветно ☐ несоодветно ☐ примерок број: ☐ не е прегледано	забелешка:
Забелешка: Прегледот е направен по: ☐ Закон за инспекциски надзор ☐ Закон за државниот инспекторат за земјоделство ☐ Закон за здравјето на растенијата ☐ Закон за семе и саден материјал			печат: Фитосанитарен инспектор:
Прочитан е на присутните, коментари немаше или не, односно беше следното:			Потпис на присутниот:

Прилог 1

 Република Македонија Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Државен инспекторат за земјоделство		Фитосанитарна инспекција Тел. / факс	Број на записникот:
Записник			
Регистриран сопственик / Странка : Регистерски број: 		Место: Дата: Час на започнување: _____ Час на завршување: _____ Место на производство: _____ Присутни: _____	Прегледот направен: ☐ по службена должност ☐ на барање на сопственик/странка
Вид на локација: ☐ место на влез ☐ производство на семенск материјал ☐ производство земјоделски растенија ☐ останати одгледувалишта	☐ вода ☐ преработка ☐ складиште ☐ дистрибутивен центар ☐ продажно место ☐ шума ☐ друго	Наслов (место на земање на примероци) Адреса: Катастарска општина и број: Парцела Единица на производство и /или опис на локација (детален опис на местото на производство во м)	
Се однесува на:			
Напомена:			
Кон записникот е приложен прилогот: ☐ Детални податоци во записникот за прегледот на здравствената состојба / квалитетот на семенски / саден материјал ☐ Детални податоци во записникот за прегледот на документи ☐ Друго			
Забелешка: Прегледот е направен по: ☐ Закон за инспекциски надзор ☐ Закон за државниот инспекторат за земјоделство ☐ Закон за здравјето на растенијата ☐ Закон за семе и саден материјал Прочитан е на присутните, коментари немаше или не, односно беше следното:		печат: Фитосанитарен инспектор:	
		Потпис на присутниот:	

ПОДЕТАЛНИ ПОДАТОЦИ КОН ЗАПИСНИКОТ ЗА ПРЕГЛЕД КАЈ РЕГИСТРИРАН СОПСТВЕНИК ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА СЛУЖБЕНИТЕ ЕТИКЕТИ - ДОКУМЕНТИ										Број на записникот:	Дата:	
Ред. бр.	Вид на службена етикета (ПЗР, ДС, РП, ЗП)	Рег. бр. на снабдувач	Снабдувач (име, адреса)	Држава на потекло	Име и држава на одговорна институција (пзр, сл. етикета)	Растенија, растителни производи (род, вид, сорта)	Вид на саден материјал (СА, СЕ)	Категорија на саден материјал (САС, СЕРТ)	Количина и единици	Ознака на партија/серија	Број и дата на сметка, доставница, товарен лист или др.	Причина за неправилн оста
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												

Потпис на лицето

Печат

Потпис на фитосанитарен инспектор

2671.

Врз основа на член 24 став 6 од Законот за здравје-то на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ФИТОСАНИТАР-
НАТА ИНСПЕКЦИЈА ПРИ УВОЗ НА ПРАТКИ ОД
ЛИСТАТА V ДЕЛ Б СЕКЦИЈА 1(*)**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на фитосанитарна инспекција при увоз на пратки од Листата V дел Б секција 1 кои се увезени во земјата, нивното пакување и доколку е потребно и возилото во кое биле транспортирани.

Член 2

Фитосанитарна инспекција на пратките кои се увезуваат во Република Македонија од член 1 од овој Правилник опфаќа:

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 година за заштитните мерки против воведување во Заедницата на организми штетни за растенијата или растителните производи и против нивното ширење во Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ од 8 мај 2001 година, број 32001L0033; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/28/ЕЗ од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2002/89/ЕЗ од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/22/ЕЗ од 24 март 2003 година, број 32003L0022; изменета и дополнета со Регулативата на Советот бр.806/2003(ЕЗ) од 14 април 2003 година, број 32003R0806; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 година, број 32003L0047; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/116/ЕЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/31/ЕЗ од 17 март 2004 година, број 32004L0031; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/70/ЕЗ од 28 април 2004 година, број 32004L0070; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 28 февруари 2005 година, број 32005L0015; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2006/14/ЕЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/ЕЗ од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/ЕЗ од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/ЕЗ од 27 јуни 2008 година, број 32008L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2008/109/ЕЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2009/7/ЕЗ на 10 февруари 2009 година, број 32009L0007; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2009/118/ЕЗ на 9 септември 2009 година, број 32009L0118; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2009/143/ЕЗ од 26 ноември 2009 година, број 32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2010/1/ЕУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001.

- преглед на документи - кога пратката или партијата е придружена со бараните соодветни сертификати,

- преглед на идентитет на пратките – дали кога пријавеното и наведеното во доставените соодветни документи одговара на содржината од пратката или партијата, и

- преглед за здравјето на растенијата на праткатите и превозното средство - се врши во целост или на една или повеќе репрезентативни примероци на пратката или партијата вклучувајќи го пакувањето или нивниот дрвен материјал за пакување, ако е потребно и на транспортното возило.

Член 3

(1) Со прегледот на документите се проверува:

- дали увозникот е впишан во регистрот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други предмети и објекти, согласно Законот за здравјето на растенијата (во натамошниот текст Законот),

- дали пратката е придружена со важечки фитосанитарен сертификат или друг еквивалентен оригинален документ или ознака, е во согласност со меѓународните стандарди за фитосанитарни мерки,

- дали пратката која се увезува содржи растенија, растителни производи и други објекти и предмети забранети за увоз или движење,

- дали пратката која се увезува содржи растенија, растителни производи и други објекти и предмети забранети за увоз или движење во рамките на заштитена зона,

- дали пратката која е наменета за експериментални, научно-истражувачки, селекциони или развојни работи ги исполнува условите одредени со Законот,

(2) Одредбата од став (1) алинеја 1 не важи за пратки кои не се наменети за продажба увезени од страна на физички лица.

(3) Идентитетот на пратката се проверува така што содржината на пратката се споредува со податоците од придружните документи и со податоците и ознаките на амбалажата и пакувањата.

Член 4

(1) Со преглед за здравјето на растенијата посебно се утврдува:

- дали растенијата, растителните производи и други објекти и предмети, нивната амбалажа или превозното средство се заразени со штетни организми од Листите на штетни организми, растенија, растителни производи и други објекти и предмети (во натамошниот текст: Листите) или во случај на увоз во рамките на заштитена зона.

- дали при увоз на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листите, не се заразени со штетните организми или при увоз на растенија, растителни производи и други објекти и предмети во рамките на заштитена зона.

- дали растенијата, растителните производи и други објекти и предмети ги исполнуваат посебните барања кои мора да се исполнат како услов за увоз или движење од Листите или во случај на увоз или движење во рамките на заштитена зона.

(2) Фитосанитарниот инспектор зема официјална мостра од растенијата, растителните производи и други објекти и предмети за лабораториско испитување без надоместување на нивната вредност и земањето на мострата го потврдува со записник. Земената мостра ја запечатува и означува согласно соодветниот меѓународен стандард за фитосанитарни мерки и упатствата од Инспекторатот. Секоја единечна мостра се зема во однос на одреден штетен организам, без повторување.

Член 5

(1) Ако на местото на влез во Република Македонија нема определено место за складирање, или лабораториското испитување е подолготрајно, фитосанитарниот инспектор во согласност со царинските органи ќе одреди превоз на пратката до службеното определено место или соодветно складиште во внатрешноста на државата, каде пратката ќе остане под царински надзор се додека не се познати резултатите од лабораториското испитување. При ваков превоз потребно е да се почитуваат сите превентивни мерки за спречување на ширењето на штетните организми.

(2) Ако на определеното место за влез на пратки во Република Македонија не евозможен пристап до сите делови на пратката фитосанитарниот инспектор ги прегледува само придружните документи и ако се исправни, во согласност со царинските органи ќе се одреди превоз на пратката до службеното определено место или соодветно складиште во внатрешноста на државата, каде се врши преглед за здравјето на растенијата. Увозникот мора на службеното определено место во внатрешноста на државата да обезбеди соодветен простор за обавување на преглед за здравјето на растенијата, кое е соодветно осветлено и опремено со инспекциска работна маса.

(3) Во случаевите од ставовите 1 и 2 од овој член, фитосанитарниот инспектор ја утврдува соодветноста на складишниот простор и просторот за вршење на здравствениот преглед.

(4) Во случаевите од ставовите 1 и 2 од овој член фитосанитарниот инспектор во придружниот документ впишува: „Прегледот не е извршен“. Се дозволува превоз на пратката под царински надзор до складишниот простор (во внатрешноста на државата). Веднаш по пристигнувањето се известува фитосанитарниот инспектор.“

Член 6

(1) Ако фитосанитарниот инспектор при прегледот на здравствената состојба на растенијата при увозот од Листата V дел Б секција 1, се посомнева за присуство на опасен вид на штетен организам кој не е наведен во Листите, пратката ќе ја задржи и за тоа ќе го извести Државниот инспекторатот за земјоделство, кој за тоа ја информира Фитосанитарната управа, а директорот ги одредува понатамошните мерки врз основа на оценка за опасноста од штетени организми.

(2) Ако при увозот фитосанитарниот инспектор при прегледот на здравјето на растенијата утврди дека е присутен одреден вид на штетен организам од Листите, и кај други растенија, растителни производи и други објекти и предмети кои не се наведени во Листите или се работи за штетен организам од Листите во изолирана состојба, ќе ги одреди потребните мерки кои се пропишани за тој штетен организам.

Член 7

(1) Ако при фитосанитарната инспекција при увозот на место на влез во Република Македонија се утврди дека пратката не ги исполнува пропишаните фитосанитарни барања, фитосанитарниот инспектор ја задржува пратката и одредува една или повеќе од мерките за спречување на внесување и ширење на штетни организми на растенија, растителни производи и други објекти и предмети согласно Законот за здравјето на растенијата, и тоа за цела или за дел од пратката.

(2) Во случај на определување на карантин, датум на потврдување на присуство на штетен организам ќе се смета датумот од кога е задржана пратката.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-188/6
30 август 2010 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

2672.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09 и 57/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА МАЛИ КОЛИЧЕСТВА НА РАСТЕНИЈА, РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ
И ПРЕДМЕТИ, ВКЛУЧУВАЈКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат дозволените мали количества кои се внесуваат при увоз на растенија, растителни производи и други објекти и предмети, вклучувајќи и прехранбени производи кои ги пренесува физичкото лице за сопствена употреба, а не се предмет на фитосанитарна инспекција.

Член 2

(1) На фитосанитарна инспекција не подлежат мали количества на растенија, растителни производи и други објекти и предмети наведени во Листата V дел Б секција 1 и Листата V дел Б секција 2, кои потекнуваат од трети земји кои во Република Македонија ги внесуваат физичките лица.

(2) За мали количества се сметаат:

- свежо овошје и зеленчук (освен семенски и меркантилен компир) - вкупна тежина до 5 килограми;
- режено цвеќе и делови од растенија поврзани во еден букет или венец - вкупно 1 букет или венец;
- семе од цвеќе и зеленчук (освен семенски компир) едно оригинално пакување кое не е наменето за продажба – до 5 грама;
- луковици и кртоли од декоративни растенија – вкупна тежина до 2 килограми;
- божикно дрво без корен - едно парче;
- собни и саксиски растенија (со исклучок на бонсаи) - вкупно 3 растенија и
- балконски растенија и недрвенести украсни грмушки - вкупно 10 растенија,
- прехранбени производи од растително потекло необработени или на кои им била извршена едноставна обработка - во сушена состојба до 500 грама и сушени плодови до 1 килограм.

(3) Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член не се однесуваат на растенија, растителни производи и други објекти и предмети од Листата III дел А и Листата III дел Б.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-188/7
30 август 2010 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

* Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата на Советот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 година за заштитните мерки против воведување во Заедницата на организми штетни за растенијата или растителните производи и против нивното ширење во Заедницата, број 32000L0029; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ од 8 мај 2001 година, број 32001L0033; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/28/ЕЗ од 19 март 2002 година, број 32002L0028; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 2002 година, број 32002L0036; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2002/89/ЕЗ од 28 ноември 2002 година, број 32002L0089; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/22/ЕЗ од 24 март 2003 година, број 32003L0022; изменета и дополнета со Регулативата на Советот бр. 806/2003 (ЕЗ) од 14 април 2003 година, број 32003R0806; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 2003 година, број 32003L0047; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2003/116/ЕЗ од 4 декември 2003 година, број 32003L0116; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/31/ЕЗ од 17 март 2004 година, број 32004L0031; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/70/ЕЗ од 28 април 2004 година, број 32004L0070; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 година, број 32004L0102; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 28 февруари 2005 година, број 32005L0015; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 година, број 32005L0016; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2005/77/ЕЗ од 11 ноември 2005 година, број 32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2006/14/ЕЗ од 6 февруари 2006 година, број 32006L0014; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2006/35/ЕЗ од 24 март 2006 година, број 32006L0035; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/ЕЗ од 28 јуни 2007 година, број 32007L0041; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/ЕЗ од 27 јуни 2008 година, број 32008L0064; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2008/109/ЕЗ од 28 ноември 2008 година, број 32008L0109; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2009/7/ЕЗ на 10 февруари 2009 година, број 32009L0007; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр.2009/118/ЕЗ на 9 септември 2009 година, број 32009L0118; изменета и дополнета со Директивата на Советот бр.2009/143/ЕЗ од 26 ноември 2009 година, број 32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2010/1/ЕУ од 8 јануари 2010 година, број 32010L0001.

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****2673.**

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), а во врска со член 26 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07, 130/08 и 97/2010), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2010 ГОДИНА НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Годишниот план за јавни набавки во 2010 година на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 157/09, 43/10, 67/10 и 110/10) се вршат следниве измени:

- Во точката 1, износот „713.266 илјади денари“ се заменува со износот „719.266 илјади денари“;

- Во делот I - Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, износите „274.241 илјади денари и 232.407 илјади денари“ се заменуваат со износите „280.241 илјади денари и 237.492 илјади денари“;

- Во делот IV - ВКУПНО (I+II+III), износите „713.266 илјади денари и 604.462 илјади денари“ се заменуваат со износите „719.266 илјади денари и 609.547 илјади денари“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XII-1/2010
30 септември 2010 година
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

2674.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и точка 3 од Планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на РМ“ бр. 157/09, 103/10 и 110/10), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА ПЛАНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА**

1. Во Планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2010 година („Службен весник на РМ“ бр. 157/09, 103/10 и 110/10), во точка 1 се вршат следниве измени:

- Во дел I - План на инвестициите за кои постапката за набавка е започната во претходните години (A+B+B), износот: „44,100“ се заменува со износот: „38,100“;

- Во дел I потточка Б - Машини, опрема и други инвестиции, износот: „13,846“ се заменува со износот: „7,846“;

- Во дел II - План на инвестициите за кои постапката за набавка ќе започне во 2010 година (Г+Д+Г), износот: „542,963“ се заменува со износот: „548,963“;

- Во дел II потточка Д - Машини, опрема и други инвестиции, износот: „48,898“ се заменува со износот: „54,898“;

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XII-2/2010
30 септември 2010 година
Скопје

Гувернер и претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

**НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****2675.**

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр.55/07), Претседателот на Нотарската Комора на Република Македонија, на 29.09.2010 година го донесе следното

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА**

1. Именуваните нотари:

- Љубица Стефкова Начевска, нотар за подрачјето на основните судови на Градот Скопје;

- Ана Брашнарска, нотар за подрачјето на основните судови на Градот Скопје;

- Лазар Козаровски, нотар за подрачјето на основните судови на Градот Скопје;

- Кирил Бумбароски, нотар за подрачјето на основните судови на Градот Скопје;

- Петар Сиљанов, нотар за подрачјето на Основниот суд во Битола;

- Татјана Адамоска Конеска, нотар за подрачјето на Основниот суд во Прилеп;

- Благој Кичев, нотар за подрачјето на Основниот суд во Кавадарци;

- Букурије Алими, нотар за подрачјето на Основниот суд во Кичево;

- Светлана Китановска, нотар за подрачјето на Основниот суд во Кочани;

- Јадранка Коцевска, нотар за подрачјето на Основен суд во Свети Николе;

- Данка Василева, нотар за подрачјето на Основен суд во Струмица;

- Лидија Симонова Трајчева, нотар за подрачјето на Основен суд во Штип;

- Мирче Ристески, нотар за подрачјето на Основен суд во Охрид.

Ќе започнат со работа на 18.10.2010 година.

2. Решението стапува во сила веднаш веднаш со неговото донесување.

3. Решението да се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 02-1276/1
29 септември 2010 година
Скопје

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Златко Николовски, с.р.

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



1

300,00



НОВО

300,00

2

**НАЈНОВИ
ИЗДАНИЈА**



ПОРАЧКА БР. 131

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во _____ примероци;
2) во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2010 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010131